



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ

2

Skopje
p. fah 5

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издавања број 101-13-602-22, за огласи 101-13-602-31.

Среда, 16 Јануари 1963 ✓

БЕЛГРАД

БРОЈ 2

ГОД. XIX

Цена на овој број е 80.— дин. — Претплата за 1963 година изнесува 2.300.— дин., а за странство 3.300 динари. — Редакција: Улица Јована Ристичка бр. 1. Пошт. факс 226.— Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671.

18.

Врз основа на членот 29 од Уредбата за завршната сметка на стопанските организации за 1962 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/62), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1962 ГОДИНА

I. Објаснение кон одделни членови на Уредбата

Член 1

(кон членот 1 на Уредбата)

Како стопански организации, во смисла на членот 1 од Уредбата за завршната сметка на стопанските организации за 1962 година (во понатамошниот текст: Уредбата) се сметаат:

- 1) претпријатијата и дуќаните;
- 2) задругите (занаетчиски, набавно-продажни, земјоделски, станбени и други стопански задруги);
- 3) деловните банки, штедилниците, заводите за осигурување и заедниците на осигурувањето;
- 4) деловните здруженија, електростопанските заедници и други заедници што остваруваат вкупен приход и вршат распределба на доходот на начинот пропишан за стопанските организации;
- 5) погоните и деловните единици со самостојна пресметка;
- 6) претпријатијата и погоните во пробно производство;
- 7) работничките ресторани и мензи;
- 8) сервисите на станбени заедници од членот 24 став 1 на Општиот закон за станбените заедници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/59);
- 9) организациите на ученици и студенти што вршат стопанска дејност или дејности слични на стопанската;
- 10) здравствените установи и други самостојни установи и организации кои според принципите на стопанското работење редовно и трајно остваруваат доход.

Член 2

(кон членот 2 на Уредбата)

Со завршната сметка на стопанската организација за 1962 година (во понатамошниот текст: завршната сметка) конечно се утврдува вкупниот приход и доход и се распредува доходот според прописите што важат за 1962 година.

Службата на општественото книговодство или органот од членот 14 став 2 на Уредбата надлежен за донесување решенија за завршната сметка ќе ја цени реалноста на одлуките донесени од страна на работничкиот совет односно од надлежниот орган на управувањето на стопанската организација, а особено на одлуките за исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања, за кусоците и нивното отпишување, за другите војредни трошоци и нивното отпишување, како и за други од-

луки донесени во врска со извршениот попис (инвентура).

Член 3

(кон членот 3 на Уредбата)

Со завршната сметка се искажува состојбата на средствата што ги управува стопанската организација и состојбата на изворите на тие средства на 31 декември 1962 година.

Пописот (инвентурата) на средствата и на нивните извори се врши според одредбите од Упатството за спроведување на пописот (инвентарисањето) кај стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/56, 50/59, 49/60 и 50/61).

Елаборатот за пописот (инвентурата) е составен дел од завршната сметка.

Елаборат за пописот (инвентурата) се должни да поднесат и стопанските организации кои, во смисла на членот 48 од Уредбата за книговодство на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/55) и точката V став 3 од Упатството за спроведување на пописот (инвентарисањето) кај стопанските организации, имаат организирана служба за континуиран попис (инвентура).

Член 4

(кон членот 4 на Уредбата)

Стопанската организација ја оставува завршната сметка според пропишаните обрасци.

Годишниот извештај за работењето стопанската организација го составува според чл. 40 до 42 од овој правилник.

Записникот за разгледувањето на завршната сметка на седниците на управниот одбор и работничкиот совет односно надлежниот орган на управувањето на стопанската организација, се составува според чл. 43 до 46 од овој правилник. Според тие одредби се составуваат и одлуките што се донесуваат на тие седници, како и одлуката за одо-брување на завршната сметка.

Ако завршната сметка не ги содржи сите делови наведени во членот 4 на Уредбата или не содржи некој од прилозите или елаборат за пописот (инвентурата) од членот 3 став 3 на овој правилник, таа ќе се смета дека е непотполна.

Непотполната завршна сметка на стопанската организација, макар и во пропишаниот рок поднесена, ќе се смета како да не е поднесена.

Член 5

(кон членот 5 на Уредбата)

Стопанската организација ѝ ја поднесува завршната сметка на филијалата на Народната банка како основна организациона единица на Службата на општественото книговодство (во понатамошниот текст: Службата) на чие подрачје е седиштето на стопанската организација.

Како седиште на стопанската организација се подразбира местото што како такво е запишано во регистарот на стопанските организации.

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој член, стопанските организации што произведуваат

за определени потреби на Југословенската народна армија му ја поднесуваат завршната сметка на Државниот секретаријат за работите на народната одбрана (во понатамошниот текст: Органот).

Погонската односно деловната единица што самостојно го утврдува вкупниот приход и го расподелува доходот е должна, преку Службата кај која има жиро-сметка да ѝ ја достави својата завршна сметка на онаа Служба кај која има жиро-сметка стопанската организација во чиј состав е таа единица, без оглед на тоа дали е во таа завршна сметка искажана загуба или не.

Ако во завршната сметка на ниедна погонска односно деловна единица од ставот 4 на овој член не е искажана загуба, Службата кај која има жиро-сметка стопанската организација во чиј состав се тие единици ставува на сите завршни сметки клаузула: „Нема загуба“ и потоа завршните сметки на погонските и деловните единици ѝ ги доставува на Службата кај која тие имаат жиро-сметка.

Ако е во завршната сметка на која и да е погонска односно деловна единица од ставот 4 на овој член искажана загуба, треба во смисла на чл. 30 и 31 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/61 и 12/62) претходно да се изврши покривање на загубата, а потоа Службата кај која стопанската организација има жиро-сметка ставува на сите завршни сметки клаузула: „Пресметувањето извршено за стопанската организација како целина“, па завршните сметки на погонските и деловните единици ѝ ги доставува на Службата кај која тие имаат жиро-сметка.

Службата кај која стопанската организација има жиро-сметка е должна во рок од 5 дена од денот на приемот на завршната сметка на стопанската организација или нејзините погонски односно деловни единици да ѝ ги врати завршните сметки на погонските односно деловните единици со напишаната соодветна клаузула на Службата кај која тие погонски односно деловни единици имаат жиро-сметка.

Член 6

(кој членот 8 на Уредбата)

Потврдата за поднесената завршна сметка мора да содржи ден на приемот на завршната сметка, без оглед на тоа кога е издадена.

Рокот од членот 8 став 3 на Уредбата кој може да изнесува најмногу 8 дена, почнува да тече од денот кога е стопанската организација повикана да ги поднесе дополнително деловите на завршната сметка што порано не биле поднесени.

Член 7

(кој членот 10 на Уредбата)

Мерките од членот 10 на Уредбата ќе се применуваат и на погонските и деловните единици.

Овие мерки се применуваат во поглед исплатата на личниот доход, кога ќе се поднесе барање за исплата по истекот на рокот за поднесување на завршната сметка, без оглед на тоа дали таа исплата се однесува на личните приходи за изминатите или за наредните месеци.

Како ден на поднесување на завршната сметка до надлежната Служба односно Органот, се смета денот означен на потврдата која се издава според членот 8 од Уредбата.

Член 8

(кој членот 11 на Уредбата)

Предлогот за присилна управа од членот 11 на Уредбата може да се поднесе дури по истекот на рокот определен во тој член.

Решение за определување присилна управа донесува органот надлежен според членот 25 став 2

од Уредбата за престанок на претпријатијата и дуќаните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53, 49/56, 53/61 и 52/62).

Ако донесеното решение за присилна управа над стопанска организација станало правосилно, истото нема да се укинува по дополнителното поднесување на завршната сметка, сè до донесувањето на решение за завршната сметка.

Член 9

(кој членот 13 на Уредбата)

Како користење на средствата според важечките прописи се подразбира користењето на средства за целите за кои се тие распоредени според одобрената завршна сметка и под условите под кои инаку во текуштата година се користат средствата остварени во изминатата година.

Член 10

(кој членот 18 на Уредбата)

При поднесувањето на завршната сметка до надлежната Служба односно Органот, стопанската организација ѝ поднесува на Службата кај која има жиро-сметка налози за уплата на разликите помеѓу обврските спрема буџетите и фондовите и уплатените аконтации на тие обврски искажани во завршната сметка.

Ако стопанската организација не поднесе налози за уплата на приходите на буџетите и фондовите според ставот 1 од овој член, Службата ќе изврши наплата на тие приходи според одредбите од Законот за општественото книговодство, а врз основа на расположивата евиденција за уплатените аконтации и податоците искажани во завршната сметка на стопанската организација.

Член 11

(кој членот 19 на Уредбата)

Во рок од 10 дена од денот на приемот на решението за завршната сметка, стопанската организација е должна да ѝ поднесе на Службата кај која има жиро-сметка налози за уплата на разликите на своите обврски спрема општествената заедница и спрема своите фондови помеѓу износите утврдени со решението за завршната сметка и износите што по обврските за 1962 година се уплатени до денот на приемот на решението.

Ако стопанската организација не поднесе налози според ставот 1 на овој член, Службата ќе постапи според членот 10 став 2 од овој правилник.

Член 12

(кој членот 20 на Уредбата)

Службата на општественото книговодство составува збирни податоци по обрасците бр. 8 и 14 од членот 15 на овој правилник.

Обрасците бр. 8 и 14 стопанската организација ги пополнува и ги поднесува посебно за секоја погонска односно деловна единица со самостојна пресметка, а посебно за стопанската организација без погонските односно деловните единици.

Збирните податоци од ставот 1 на овој член за сите стопански организации од подрачјето на една политичко-територијална единица Службата на општественото книговодство му ги доставува на органот на управата надлежен за работите на финансиите на таа политичко-територијална единица.

Службата на општественото книговодство е должна во смисла на членот 20 од Уредбата да изврши обработка на примените збирни податоци од образецот бр. 14 и обработените податоци по стопански гранки и области до 1 јуни 1963 година да им ги достави на органите од ставот 3 на овој член.

Збирните податоци од завршните сметки на задружните стопански организации за 1962 година

Службата на општественото книговодство ќе им ги достави на органите од ставот 3 на овој член во рок од 30 дена од истекот на рокот од тој став.

Член 13

(кон членот 21 на Уредбата)

Стопанската организација е должна да му поднесе на органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на финансиите на чие подрачје е седиштето на стопанската организација еден примерок на пополнет образец бр. 14, и тоа во рокот во кој е должна да ја поднесе завршната сметка за 1962 година.

Органот на управата од ставот 1 на овој член ќе состави анализа на работењето на стопанските организации од тоа подрачје, што му ја поднесува на општинскиот народен одбор заради разгледување во смисла на членот 21 став 1 од Уредбата.

Откако општинскиот народен одбор ќе ја разгледа збирната анализа за подрачјето на општината ќе му ја достави истата на органот на управата на околинскиот народен одбор надлежен за работите на финансиите.

Член 14

(кон членот 22 на Уредбата)

Кога ќе ги прими збирните анализи на општинските народни одбори од своето подрачје околинскиот народен одбор ќе постапи според членот 22 на Уредбата.

II. Образци за завршни сметки

Член 15

За составување на завршната сметка стопанската организација ги употребува следните образци:

1) образец бр. 1 — Биланс на 31 декември 1962 година;

2) образец бр. 2 — Заклучен лист на 31 декември 1962 година;

3) образец бр. 3 — Рекапитулација на пописот на материјалните вредности на 31 декември 1962 година;

4) образец бр. 4 — Збирна пресметка на производството и реализацијата за 1962 година;

5) образец бр. 5 — Извештај за данокот на промет и царината за 1962 година;

6) образец бр. 6 — Преглед на обврските спрема буџетите и фондовите со состојбата на 31 декември 1962 година;

7) образец бр. 7 — Извештај за обврските на претпријатието спрема буџетите и фондовите за посебните деловни единици на 31 декември 1962 година;

8) образец бр. 8 — Состојба на кредитите на 31 декември 1962 година;

9) образец бр. 9 — Вкупен приход, доход и губа за 1962 година — по дејностите на задругата;

10) образец бр. 10 — Состојба и движења на основните средства и на средствата на заедничката потрошувачка на претпријатието од областа на сообраќајот и врските;

11) образец бр. 11 — Биланс на 31 декември 1962 година;

12) образец бр. 12 — Претходни пресметки и податоци за составување на завршната сметка за 1962 година;

13) образец бр. 13 — Утврдување на неподмирните лични доходи за 1962 година;

14) образец бр. 14 — Утврдување на вкупниот приход и распределба на доходот за 1962 година;

15) образец бр. 15 — Решение за завршната сметка за 1962 година на стопанската организација.

Образците наведени во ставот 1 од овој член објавени се во Додатокот на „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/63 и се составен дел од овој правилник, а можат да се печатат според посебни прописи.

Член 16

Стопанската организација ги пополнува образците наведени во членот 15 од овој правилник, внесувајќи ги во нив сите податоци освен оние за кои е определено да ги внесува органот што го донесува решението за завршната сметка.

Ако стопанската организација има во свој состав посебни деловни и погонски единици за кои се врши самостојно пресметување на доходот, таа е должна да го утврди вкупниот приход на стопанската организација како целина и да ги пополни образците бр. 8 и 14 за стопанската организација како целина, и образците бр. 8 и 14 одвоено за секоја од погонските и деловните единици со самостојна пресметка, а одвоено за стопанските организации без тие единици.

Член 17

Погонските односно деловните единици со самостојна пресметка ги пополнуваат образците бр. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 14 и 15.

Член 18

Земјоделските задруги ги пополнуваат сите образци од членот 15 на овој правилник, освен образецот бр. 4.

Член 19

Стопанските организации ѝ ги поднесуваат на надлежната Служба односно Органот пополнетите образци бр. 8 и 14 во три примерка, а другите пополнети образци во два примерка.

Образецот бр. 15 стопанските организации го доставуваат непополнет во три примерка.

III. Дејствија што ѝ претходат на изработката на завршната сметка

Член 20

Пред пополнувањето на образецот бр. 2 стопанската организација е должна во своите деловни книги да ја усогласи аналитичката евиденција (аналитичките конта) со синтетичката евиденција (синтетичките конта).

Разни помошни книговодства, како: книговодството на основните средства, книговодството на средствата на заедничката потрошувачка, книговодството на материјалите и други материјални вредности и сл., мораат да се усогласат со состојбата на соодветните синтетички конта односно со контата на главната книга.

Како усогласување на помошните книговодства од ст. 1 и 2 на овој член се подразбира сметковното усогласување на состојбата и прометот на основните (синтетичките) конта и аналитичките конта која се заснова врз соодветната исправна документација.

Сите разлики помеѓу фактичната состојба утврдена со пописот (инвентурата) и книговодствената состојба, искажани во елаборатот за извршениот попис, по кои работничкиот совет односно органот на управувањето на стопанската организација донесол соодветни одлуки односно решенија за нивната ликвидација, мораат книговодствено да се спроведат во аналитичката и синтетичката евиденција, како предзаклучни книжења. За книжење на овие разлики стопанската организација е должна да состави соодветни налози за книжење и кон секој таков налог да ја приклучи соодветната документација.

Стопанските организации се должни пописот (инвентурата) на сите форми на средствата и извори на тие средства да го извршат според состојбата на 31 декември 1962 година, онака како што е определено тоа со упатството за спроведување на пописот (инвентарисањето) кај стопанските организации, и пред вршењето на прекнижувањето на резултатите од извршената ревалоризација на основните средства и на средствата на заедничката потрошувачка.

Налозите со соодветната документација по кои е извршено книжење на сите утврдени разлики од ставот 4 на овој член, мораат да ги содржат вредностите искажани пред вршењето на книжењето на

резултатите од ревалоризацијата. Оваа документација, која мора да биде чувана во посебни фасцикли, ќе ѝ се стави на увид на комисијата односно на лицето определено за преглед на завршната сметка.

Стопанската организација е должна и другите налози, со соодветната документација, по кои е во предзаклучните книжења извршено сметковно и друго усогласување на средствата и нивните извори, чувани во посебни фасцикли, да ѝ ги стави на увид на комисијата односно на лицето определено за преглед на завршната сметка. И овие книжења мораат да се извршат пред книжењето на резултатите од ревалоризацијата.

Член 21

При предзаклучните книжења на покритијата на исплатените лични доходи (пренос од групата конта 25 во корист на синтетичкото конто 159 — Покритие на личните доходи), производствената стопанска организација што има залихи на недо-вршени производи, полупроизводи од сопствено производство и готови производи, го искажува на синтетичкото конто 158 — Лични доходи во пренесени залихи, износот на личните доходи во тие залихи и во фактурираната а ненаплатена реализација. Овој износ треба да му биде рамен на побарувачкиот износ на синтетичкото конто 268 — Пресметани лични доходи во залихи од изминатата година во фактурираната а ненаплатена реализација.

Член 22

Во предзаклучните книжења стопанската организација е должна да изврши салдирање (затворање) на аналитичките конта во рамките на синтетичките конта од групата конта 14, 15 и 25. Синтетичкото конто 140 — Аконтации на личните доходи од редовен (постојан) работен однос, ќе ги покаже какв салдо на 31 декември 1962 година само пресметаните а неисплатени лични примања по конечните исплатни листи за декември 1962 година.

Член 23

Во контата на активните и пасивните временски разграничувања стопанската организација е должна: 1) да изврши пренос на салдата од контата со помало салдо врз соодветните паралелни конта со поголемо салдо;

2) да изврши издвојување на салдата на контата што претставуваат фактично разграничување со наредната година. Овие салда мораат да се искажат во сразмерата и големината што му одговараат на фактичното разграничување помеѓу 1962 и наредната година. За овие салда треба да се состават посебни спецификации со назначување од кој основ произлегуваат салдата;

3) да ги израмни останатите конта на временските разграничувања кои по извршеното пренесување на салдата на паралелните конта покажуваат и понатаму салда, и тоа по пат на вонредни трошоци односно други приходи;

4) да ги внесе на активните временски разграничувања, покрај издатоците што се временски разграничуваат, и сите курсни разлики за колку се испрауваат износите на странските средства за плаќање искажани на контата:

- 1082 — Динарски средства за купување девизи,
- 111 — Чекови,
- 112 — Валуты,
- 113 — Девизи,
- 119 — Отворени акредитиви во странска валута,
- 121 — Купувачи во странство,
- 130 — Аконтации по службена работа,
- 137 — Други разни побарувања,
- 165 — Погонски и деловни единици во странство,

221 — Добавувачи во странство.

Странските средства за плаќање се искажуваат на овие конта според званичниот курс.

Девизите остварени со дејноста на стопанската организација и девизите отстапени од страна на

други стопански организации заради увоз или плаќање услуги за сметка на тие стопански организации, се пресметуваат според единствениот пресметковен курс, со тоа што разликата помеѓу износот според овој курс и износот според званичниот курс се искажува на синтетичкото конто 190 — Курсни разлики;

5) да ги искаже во билансот обврските во странски средства за плаќање, според званичниот курс, на контата:

- 121 — Купувачи во странство,
- 221 — Добавувачи во странство,
- 279 — Други разни обврски.

Разликите помеѓу единствениот пресметковен курс и званичниот курс се искажуваат на синтетичкото конто 290 — Пресметани курсни разлики.

Член 24

Побарувањата и обврските мораат да се искажат во износите што ги утврдува посебната комисија за попис (инвентура).

IV. Пополнување на обрасците

Член 25

На образецот бр. 1 стопанската организација составува биланс по изработката на заклучниот лист според одредбите од овој правилник и Правилникот за единствениот контен план на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/61 и 2/63). На овој образец се искажува состојбата на 31 декември 1962 година, одобрена од работничкиот совет односно органот на управувањето на стопанската организација.

Неискористените позиции остануваат во билансот непополнети, а отворање нови позиции не е дозволено.

Позициите во билансот треба да се искажат на следниот начин:

1) сите форми на средства и изворите на тие средства треба да се искажат врз основа на состојбата на односните конта во заклучниот лист;

2) во колоната 4 се внесува состојбата на 31 декември 1961 година, а во колоната 5 — состојбата на 31 декември 1962 година;

3) обртните средства содржани во класата 3, 5 и 6 (под ред. бр. 33, 34 и 35) треба да се искажат според принципот на искажувањето на салдата, т. е. според принципот на пребивање на состојбите по синтетичките конта односно по групите на контата со различни салда според заклучниот лист.

Податоците за 1961 година се внесуваат врз основа на решението за завршната сметка за 1961 година, а ако некои позиции на билансот не се изменети со тоа решение, тие позиции се внесуваат од пополнетиот образец бр. 1 за 1961 година.

Стопанските организации што своите обврски спрема општествената заедница ги извршуваат во паушален износ, ги внесуваат податоците за изминатата година само ако во таа година го воделе книговодството според начелата на единствениот контен план за стопанските организации. Ако во изминатата година го воделе книговодството според начелата на едноставното (простото) книговодство, таквите стопански организации не ги пополнуваат и не ги внесуваат податоците за изминатата година.

Стопанската организација мора да ги приложи следните спецификации:

1) спецификација на состојбата и на користењето на средствата на заедничката потрошувачка во текот на 1962 година;

2) спецификација на контата од групата 10 — Средства кај банката;

3) спецификација на контата од групата 11 — Благајна, чекови, валуты и девизи;

4) спецификација на контата од групата 12 — Купувачи;

5) спецификација на контата од групата 13 — Други побарувања;

6) спецификација на контата од групата 14 — Исплатени лични доходи;

- 7) спецификација на контата од групата 15 — Лични доходи на работниците;
 8) спецификација на контата од групата 16 — Односи со посебните погонски, деловни и други единици;
 9) спецификација на контата од групата 17 — Разни средства;
 10) спецификација на контата од групата 18 — Кредитни односи;
 11) спецификација на контата од групата 19 — Активни временски разграничувања;
 12) спецификација на контата од групата 21 — Штедни влогови;
 13) спецификација на контата од групата 22 — Добавувачи;
 14) спецификација на контата од групата 23 — Обврски од вкупниот приход, личните доходи и средствата за лични доходи;
 15) спецификација на контата од групата 24 — Обврски од доходот и средствата за фондовите;
 16) спецификација на контата од групата 27 — Други обврски;
 17) спецификација на контата од групата 29 — Пасивни временски разграничувања;
 18) спецификација на контата од групата 70 — Трошоци на работењето и лични доходи во реализираните производи и услуги;
 19) спецификација на контата од групата 73 — Вонредни трошоци;
 20) спецификација на контата од групата 75 — Реализација на готовите производи и услугите;
 21) спецификација на контата од групата 78 — Други приходи.

Во спецификациите на контата од групата 12 и во спецификацијата за контото 137 — Други разни побарувања, што се однесуваат на продажбата за која е примен регрес, во спецификацијата на контата:

- 160 — Самостојни погони,
 161 — Продавници,
 162 — Складови и консигнациони лагери,
 181 — Кредити во стоки,
 185 — Потрошувачки кредити,
 187 — Сомнителни и спорни побарувања,

треба во посебна колона да се искажат побарувањата кои се затечени на 31 декември 1961 година, а кои не се наплатени до 31 декември 1962 година.

Образецот бр. 1 се пополнува според контата означени на самиот образец.

Член 28

Кога стопанската организација ќе ги спроведе во деловните книги предзаклучните и заклучните книжења, го пополнува образецот бр. 2. Во овој образец стопанската организација ја внесува состојбата по сите пропишани конта, и тоа по овој ред како што е означено во образецот.

Во колоните 3 и 4 се внесува почетната состојба на 1 јануари 1962 година, искажана во книговодството на стопанската организација на соодветните синтетички конта.

Во колоните 5 и 6 се внесува прометот во 1962 година, заедно со почетната состојба од колоните 3 и 4, а во колоните 7 и 8 се внесуваат позициите на активата и пасивата.

Збирот на колоните 5 и 6 од овој образец треба да му биде еднаков на збирот од дневникот, а збирот на колоните 7 и 8 — на збирот на соодветните колони од збирната главна книга.

Член 27

Образецот бр. 3 се пополнува според контата и рубриците означени во образецот.

Основните средства се искажуваат во овој образец според набавната вредност, пред извршената ревалоризација.

Според набавната вредност се искажуваат и кусците и вишоците. Ако во рамките на едно синтетичко konto се утврди истовремено постоење на вишоци и кусоци кај одделни видови средства, таквите вишоци и кусоци се внесуваат во колоните 6 и 7

во полни, а не во износи добиени со пребивање. Збирот на износите од колоните 8, 9 и 10 мора да му биде еднаков на збирот на износите од колоната 6, односно збирот на износите од колоните 11, 12 и 13 мора да му биде еднаков на збирот на износите од колоната 7.

Ако е утврдена лична одговорност за кусок во предмети што сочинуваат основни средства, одговорното лице се задолжува со нивната сегашна вредност без ефектите од ревалоризацијата, а разликата помеѓу набавната и сегашната вредност се искажува во колоната „Друго“.

Член 28

Образецот бр. 4 се пополнува на следниот начин:

1) сите податоци под ред. бр. 1 до 27 во колоните 4 до 14 се пополнуваат врз основа на книговодствените податоци, така што овој пополнет образец да претставува рекапитулација на книговодствените податоци на производството и реализацијата;

2) во колоната 4 се искажува почетната состојба (залихите) на недовршено производство и на полупроизводите од сопствено производство, т. е. состојбата искажана во книговодството на стопанската организација на 31 декември 1961 година на контата од групата 52 — Производство во тек, и на контата од групата 58 — Полупроизводи од сопствено производство. Залихите на недовршено производство и на полупроизводи од сопствено производство се искажуваат расчленети според елементите на трошоците од ред. бр. 1 до 8. Овие податоци се содржани во колоната 7 од ред. бр. 1 до 7 на образецот бр. 5 кон завршната сметка за 1961 година.

За 1962 година треба да се искаже под ред. бр. 10 во колоната 4 износот искажан под ред. бр. 9 на колоната 7 од образецот бр. 5 за 1961 година, наголемен односно намален за разликата на вишоците и кусците (ред. бр. 12 и 13 од колоната 7), со тоа што за таа разлика треба да се наголеми односно да се намали износот под ред. бр. 1 во колоната 4. Износот под ред. бр. 10 од колоната 4 на овој образец мора да биде усогласен со збирот на износите од контата на групите 52 и 58 во колоната 3 на овој образец;

3) во колоната 5 се искажуваат трошоците на работењето и укалкулираните лични доходи настанати во 1962 година, што се прокнижени на товар на соодветните конта од класата 4. Збирот на износите од оваа колона под ред. бр. 10 треба да му е рамен на збирот на износите на побарителната страна од контото 490 — Распоред на трошоците на работењето и на укалкулираните лични доходи.

Ако стопанската организација на контото 580 — Полупроизводи од сопствено производство, ги искажува полупроизводите од сопствено производство по планските цени, за износот на отстапувањето од планираните цени на полупроизводите од сопствено производство (контото 591) ќе го исправи износот на распоредот на трошоците на работењето и на укалкулираните лични доходи што од контото 490 се пренесуваат на ред. бр. 10 во колоната 5. Заради сметковно усогласување, за истиот износ треба да се исправи и износот на трошоците на материјалите под ред. бр. 1 во колоната 5 и износот на исправките на вредноста под ред. бр. 11;

4) во колоната 6 се запишува збирот на податоците од колоните 4 и 5. Ако е под ред. бр. 9 во колоната 5 искажана вредноста на сопствените производи и услуги (конта од групата 48), што по пат на овие конта повторно е внесена во процесот на производството, износот искажан во колонтата 5 под ред. бр. 9 се искажува во колоната 6 под ред. бр. 1, така што износот на ред. бр. 1 од колоната 6 да треба да се состои од збирот на износите од ред. бр. 1 на колоната 4, ред. бр. 1 на колоната 5 и ред. бр. 9 од колоната 5. Sprema тоа, сопствените производи и услуги искажани во книговодството на контата од групата 48, во образецот бр. 4 ќе се покажат само под ред. бр. 9 во колоната 5.

Од колоните 6 до 13 сопствените производи и услуги ќе се искажат под ред. бр. 1 како материјали, бидејќи тие како материјали се внесени и во понатамошниот процес на производството;

5) во колоната 7 се искажува вредноста на залихите на недовршено производство и на полупроизводи од сопствено производство утврдена според книговодствената состојба на 31 декември 1962 година. Износот под ред. бр. 10 на оваа колона мора да му биде рамен на збирот на салдата на контата од групите 52 и 58 на крајот на годината, пред, книжењето на кусоците и вишоците. Ако стопанската организација на контото 580 — Полупроизводи од сопствено производство, ги искажува полупроизводите од сопствено производство по планските цени со соодветниот дел на отстапување од планираните цени на полупроизводите од сопствено производство (591) треба да се постапи на начинот изложен во одредбата под 3 во овој член;

6) во колоната 8 се искажува разликата помеѓу износите од колоните 6 и 7. Оваа разлика претставува вредност на завршеното производство во 1962 година.

Ако стопанската организација на контото 580 — Полупроизводи од сопствено производство, ги искажува полупроизводите од сопствено производство по планските цени, со соодветната исправка на отстапувањата од планираните цени на полупроизводите од сопствено производство треба да се постапи на начинот изложен во одредбата под 3 во овој член;

7) во колоната 9 се искажува почетната состојба (залихите) на готовите производи, т. е. состојбата искажана во книговодството на стопанската организација на 31 декември 1961 година на синтетичкото konto 600 — Залихи на готови производи. Овие податоци се содржани во колоната 11 на образецот бр. 5 кон завршната сметка за 1961 година. Ако кај овие залихи биле утврдени вишоци и кусоци на 31 декември 1961 година, треба да се постапи на начинот изложен во одредбата под 2 во овој член;

8) во колоната 10 се искажува збирот на износите искажани во колоните 8 и 9;

9) во колоната 11 се искажува вредноста на залихите на готови производи утврдена на 31 декември 1962 година. Таа вредност претставува салдо на синтетичкото konto 600 — Залихи на готови производи, на 31 декември 1962 година — пред книжењето на вишоците и кусоците;

10) во колоната 12 се искажува разликата помеѓу износите од колоните 10 и 11. Оваа разлика претставува вредност на готовите производи и услугите продадени или користени во текот на 1962 година за сопствени цели, т. е. вредност на вкупната реализација во 1962 година (интерна реализација);

11) во колоната 13 под ред. бр. 1 се искажува вредноста на интерната реализација, т. е. вредноста на готовите производи што по пат на контата од групата 48 се внесени во процесот на производството како материјали. Во оваа колона не се врши расчленување според елементите на трошоците;

12) во колоната 14 се искажува разликата помеѓу износите од колоните 12 и 13, која претставува екстерна реализација;

13) под ред. бр. 10 во сите колони на овој образец (освен колоната 13) се искажува збирот на одделни трошоци внесени под ред. бр. 1 до 9;

14) под ред. бр. 11 во сите колони се искажува исправката на вредноста од контата 409, 489 и 199 и групите на контата 59 и 64, земајќи ги предвид и објасненијата дадени во овој член во одредбите под 3, 5 и 6. Бидејќи исправките на вредноста можат да бидат позитивни или негативни, што зависи од тоа дали планските цени на материјалите односно планираните цени на полупроизводите од сопствено производство и на готовите производи биле поголеми или помали од фактичните цени односно трошоци, пред внесените износи под овој реден број

треба да се стави знакот: „+“ (плус) или: „—“ (минус), за да се утврди со собирање или одземање на овие износи од износите под ред. бр. 10 износот на фактичните трошоци кој се искажува под ред. бр. 12;

15) под ред. бр. 12 сите трошоци се искажуваат во височина на фактичните трошоци. При тоа под овој реден број мора да се постигне сметковна усогласеност од колоните 4 до 16;

16) под ред. бр. 13 се запишуваат вишоците, а под ред. бр. 14 кусоците утврдени при инвентурата на залихите на недовршено производство, полупроизводи од сопствено производство и на готови производи на 31 декември 1962 година. Под ред. бр. 13 и 14 запишувањето се врши само во колоните 7 и 11, додека во колоните 14 до 16 под тој реден број не се запишува ништо;

17) под ред. бр. 15 во колоните 7 и 11 запишаните износи треба да им бидат еднакви на збирите на салдата на контата од групите 52 и 58 односно на контото 600, кога ќе се изврши исправка на истите за збирот на салдата од контата на групата 59 односно 64, а во колоната 14 под ред. бр. 15 се повторува износот запишан под ред. бр. 12;

18) под ред. бр. 16 до 27 запишувањето се врши само во колоните 14 до 16 со внесување на соодветните податоци;

19) збирот на личните доходи под ред. бр. 7 во колоните 7, 11 и 15 од овој образец треба да му биде рамен на износот на личните доходи на контото 158 односно 268 на 31 декември 1962 година, со оглед на тоа дека износот на личните доходи во залихите што се пренесуваат во наредната година се утврдува со попис;

20) износот на личните доходи под ред. бр. 7 во колоната 16 односно 14 треба да му биде рамен на износот на реализирагите лични доходи пренесен во текот на 1962 година од контото 269 во корист на контото 830. Ако помеѓу износот на личните доходи искажан во пресметковните калкулации за реализираните производи и износот пренесен од контото 269 во корист на контото 830 односно покажан под ред. бр. 7 во колоната 16 на образецот бр. 4 се покаже разлика, таа претставува износ на личните доходи содржани во утврдените вишоци и кусоци при пописот на залихите на недовршено производство, полупроизводи и готови производи од сопствено производство што се книжени преку другите приходи и вонредните трошоци;

21) во колоната 15 се искажува вредноста на ненаплатената реализација на 31 декември 1962 година според елементите од ред. бр. 1 до 27 на овој образец.

Утврдувањето на износот на ненаплатената реализација се врши врз основа на податоците од контата на групата 12 — Купувачи, контата на групата 16 — Односи со посебните погонски и деловни и други единици, контата на групата 18 — Кредитни односи, како и контото 137 — Други разни побарувања, што се однесуваат на продажбата за која е примен реперс.

Покрај износот на контото 121 — Купувачи во странство, искажан според званичниот курс, се земаат предвид и курсните разлики од контото 190 — Курсни разлики;

22) во колоната 16 се искажуваат разликите помеѓу износите од колоните 14 и 15.

Во колоната 16 на овој образец не може да се искаже наплатената реализација на трговски стоки, материјали и отпадоци, како ниту износите од контата на групата 78 — Други приходи.

Образецот бр. 4 го пополнуваат само производствените стопански организации.

Член 29

Образецот бр. 5 се пополнува според рубриките во образецот.

Член 30

Образецот бр. 6 се пополнува според елементите искажани во самиот образец.

Износите на обврските спрема буџетите и фондовите и на другите обврски спрема општествената заедница на 31 декември 1962 година што се запишуваат во колоната 3 на овој образец, се внесуваат од побарителната страна на контата од групата 23 — Обврски од акупиониот приход, личните доходи и средствата за лични доходи, и контата од групата 24 — Обврски од доходот и средствата за фондови.

Износите на уплатите извршени за 1962 година (до 31 декември 1962 година) што се искажуваат во колоната 4 на овој образец, се внесуваат од долговната страна на соодветните синтетички конта од групата на контата 23 и 24 од книговодството на стопанската организација.

Сите износи стопанската организација ги внесува по одбивање на почетната состојба, бидејќи пополнетиот образец бр. 6 ги покажува само обврските и уплатите односно исплатите за 1962 година.

Податоците за уплатите односно исплатите до 31 декември 1962 година, искажани во колоните 4 и 5 ги заверува Службата кај која стопанската организација има жиро-сметка.

При наплатата на обврските надлежната Служба води сметка за уплатените износи, односно ги наплатува разликите помеѓу обврските искажани во колоната 3 на овој образец и износите уплатени до моментот на поднесувањето на пополнетиот образец бр. 6 односно до моментот на поднесувањето на налогот за уплата, кој се поднесува кон овој образец.

Заради усогласување на податоците за уплатите и исплатите извршени до 31 декември 1962 година, стопанската организација е должна пред рокот за поднесување на завршната сметка да ѝ поднесе на надлежната Служба пополнет образец бр. 6 кој споменатата служба, по извршеното усогласување, ќе го завери на местото предвидено за тоа во самиот образец.

Ако органот надлежен за преглед на завршната сметка ја менува височината на обврската, органот што ја прегледува завршната сметка и предлага донесување решение за завршната сметка е должен да го пополни и приложи образецот бр. 6.

Член 31

Образецот бр. 7 го пополнуваат стопанските организации што во состав имаат погонски и деловни единици што не вршат самостојна пресметка.

Овој извештај се поднесува односно се прилага за секоја погонска и деловна единица посебно. Погонските и деловните единици што самостојно го утврдуваат и го распределуваат доходот, го поднесуваат пополнетиот образец бр. 6.

Член 32

Образецот бр. 8 стопанската организација го пополнува според елементите означени во образецот.

Во овој образец податоците се внесуваат во илјади динари.

Член 33

Образецот бр. 9 го пополнуваат задружните стопански организации според елементите означени во образецот.

Член 34

Образецот бр. 10 стопанската организација го пополнува според елементите означени во образецот.

Член 35

Образецот бр. 11 стопанската организација е должен, во смисла на чл. 51 и 52 од Уредбата за книговодството на стопанските организации, во рок од 15 дена од денот на приемот на решението за завршната сметка за 1962 година да го пополни и со краток извод од извештајот за работењето да го објави во службениот весник на народната република на чия територија е седиштето на стопанската организација.

Запишувањето на податоците се врши само во рубриките означени со предвидените редни броеви.

Неискористените рубрики остануваат непополнети. Отворање нови рубрики не е допуштено. Сите износи на исправките на вредностите од рубриките на одделни редни броеви во билансот претходно се коригираат со одземање од износите што ги исправуваат или со додавање на тие износи, така што во рубриките со соодветни редни броеви да се внесуваат само нето износи според состојбата на 31 декември 1962 година.

Член 36

Образецот бр. 12 се пополнува на следниот начин:

1) под ред. бр. 1 — Коэффициент (P-1), стопанските организации што имаат залихи на недовршено производство, полупроизводи и готови производи од сопствено производство го пресметуваат тој коэффициент со примена на формулата дадена во самиот образец. Со помош на овој коэффициент се изнаоѓаат трошоците на работењето содржани во фактурираните производи и услуги. Коэффициентот се пресметува најмалку на два децимали, а стопанската организација може да го врши пресметувањето и на повеќе децимали.

Ако стопанската организација ги утврдила трошоците што се однесуваат на фактурираната реализација врз основа на податоците од пресметковната калкулација или друга евиденција (без утврдување на коэффициентот), во колоната 3 ја става ознаката: „Без коэффициент“;

2) под ред. бр. 2 — Коэффициент (P-1), го пресметуваат коэффициентот сите стопански организации со примена на формула дадена во самиот образец. Со примена на коэффициентот пресметан под овој реден број врз износот на трошоците на работењето содржани во фактурираната реализација, се пресметуваат трошоците на работењето, данокот на промет и рудничкиот придонес што се содржани во наплатените износи (наплатена реализација). Коэффициентот се пресметува најмалку на два децимали, а стопанската организација може пресметувањето да го врши и на повеќе децимали.

Ако стопанската организација ги утврдила трошоците содржани во наплатената реализација врз основа на податоците од книговодството и од други евиденции (без утврдување на коэффициентот), на местото предвидено за запишување на коэффициентот во колоната 3 ја става ознаката: „Без коэффициент“;

3) под ред. бр. 10 до 16 се внесуваат податоците за бројот на часовите на работа (колона 3) и за личните доходи (колони 4, 5 и 6) од соодветните конта на групата 46 — Укалкулирани лични доходи и надоместоци на личните доходи. Придонесите што се плаќаат спрема личните доходи (придонес за станбена изградба по норма од 4%, придонес за социјално осигурување по дополнителна општа норма од 2% и надоместок за повластиците во патничкиот сообраќај од 1%) се внесуваат во колоните 4 и 5;

4) под ред. бр. 21 — Просечен износ на личните доходи по работен час остварен во 1961 година во дејноста на која ѝ припаѓа стопанската организација, се внесува во смисла на членот 5 од Правилникот за пресметување и плаќање на придонесот на вонредните приходи на стопанските организации за 1962 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/62 и 23/62) просечниот износ утврден за дејноста на која ѝ припаѓа стопанската организација во 1962 година;

5) под ред. бр. 45а и 45б се внесуваат просечно користените обртни средства за 1960 и 1961 година. Овие податоци се земаат од ред. бр. 28б и 28в на образецот бр. 6 од завршната сметка за 1961 година;

6) под ред. бр. 45в се внесува просечното користење на обртните средства за 1962 година од ред. бр. 32 на овој образец;

7) пополнувањето на другите редни броеви на образецот се врши според текстот и редот што се означени во образецот;

8) во ред. бр. 52 до 69 на колоната 5 се внесуваат податоците од книговодството според контата означени во образецот;

9) во ред. бр. 52 до 69 на колоната 6 стопанските организации што имаат залихи на недовршено производство, полупроизводи и готови производи од сопствено производство ги внесуваат податоците со примена на коефициентот Р-1 врз износот од колоната 5;

10) во ред. бр. 52 до 69 на колоната 7 стопанските организации што имаат залихи на недовршено производство, полупроизводи и готови производи од сопствено производство со примена на коефициентот Р-2 врз износот од колоната 6, а стопанските организации што немаат залихи на недовршено производство, полупроизводи и готови производи од сопствено производство ги внесуваат податоците со примена на коефициентот Р-2 врз износите од колоната бр. 5;

11) во ред. бр. 71 на колоната 5 се внесуваат податоците од групата на контата 46, додека во колоните 6 и 7 се внесуваат податоците со примена на коефициентот Р-1 односно Р-2;

12) во ред. бр. 73 до 78 на колоната 6 се внесуваат податоците од книговодството;

13) во ред. бр. 73 до 78 на колоната 7 се внесуваат податоците со примена на коефициентот Р-2 врз износот од колоната 6;

14) во ред. бр. 79 до 83 и ред. бр. 85 во колоните 6 и 7 се внесуваат податоците од книговодството, што се идентични за обете колони;

15) ред. бр. 86 на колоната 7 претставува износ што треба да се прокнижи на товар на синтетичкото konto 795, со одобрување на соодветните конта од групата на контата 70 до 73;

16) во ред. бр. 88 до 91 на колоната 5 се внесуваат податоците од книговодството според состојбата на 31 декември 1962 година. Врз износите од колоната 5 се применува коефициентот Р-2 и добиените износи се запишуваат во колоната 6;

17) износите во ред. бр. 93 претставуваат износи со кои стопанската организација го одобрува синтетичкото konto 795, со задолжување на соодветните конта од групата на контата 75 до 78;

18) под ред. бр. 95 се искажува разликата, т. е. доходот односно загубата.

Член 37

Образецот бр. 13 го пополнува само стопанската организација што во текот на годината не остварила достаточен чист приход за подмирување на личните доходи содржани во наплатените реализирани производи и услуги од почетокот до крајот на годината.

Стопанските организации што плаќаат придонес од доходот во паушален износ (паушалисти) не го пополнуваат образецот бр. 13.

Пополнувањето на образецот бр. 13 се врши на следниот начин:

1) колоната 3 ги дава податоците од збирот на колоните 4 и 5;

2) под ред. бр. 8 во колоната 4 се внесува износот што надлежната Служба во смисла на чл. 196 и 202 од Законот за работните односи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/61) ќе ѝ го обезбеди на стопанската организација за исплата на личните доходи.

Кон барањето за наплата на вака утврдениот износ од средствата на заедничките резерви на стопанските организации на општината, стопанската организација ѝ поднесува на надлежната Служба пополнет образец бр. 13 во два примерка.

Со барањето од ставот 4 на овој член стопанската организација е должна, по барање и по избор од надлежната Служба на општественото книговодство, да ги поднесе своите конечни исплатни листи за изминатите месеци на текуштата година, или рекапитулацијата на тие исплатни листи, или аналитичката евиденција (картичките) на контата од групата 46 — Укалкулирани лични доходи и надоместоци на личните доходи, заради проверување на податоците дадени во образецот.

Врз основа на проверените податоци надлежната Служба ќе го товари резервниот фонд на општината (средства на заедничките резерви на стопанските организации) во корист на стопанската организација — подносител на барањето, а кон налогот за товарење ќе приложи еден примерок од заверениот пополнет образец бр. 13. Овој заверен примерок претставува писмено известување до општинскиот народен одбор во смисла на членот 202 став 2 од Законот за работните односи.

Стопанската организација, која покрај покривање на гарантираните лични доходи, бара и обезбедување на средства за покривање на деловната загуба или за санација, ќе поднесе свое образложено барање до надлежната Служба, како и пополнет образец бр. 13. Надлежната Служба врз основа на проверените податоци ќе го спроведе ова барање до општинскиот народен одбор заедно со свое образложение и со заверен примерок на образец бр. 13.

На начинот изложен во ставот 7 од овој член ќе постапат надлежната Служба и стопанската организација што плаќа придонес од доходот во паушален износ, ако поднесе барање за обезбедување средства за покривање на деловната загуба или за санација.

За користење на средстваа под ред. бр. 6 и 7 на овој образец стопанската организација мора да ѝ приложи на надлежната Служба и налог за покривање по одбивање на веќе користените средства во текот на годината.

На ист начин ќе се постапи и во поглед на средствата под ред. бр. 9 на овој образец, т. е. ќе се поднесе налог само за користење на разликата на уште некористените средства на тие резерви.

Член 38

Образецот бр. 14 стопанските организации го пополнуваат според броевите на класите, групите или контата означени во колоната 3 од овој образец.

Стопанските организации што своите обврски спрема општествената заедница ги извршуваат во паушален износ, ги внесуваат податоците за изминатата година само ако во таа година го воделе книговодството според начелата на единствениот контен план за стопанските организации. Ако тие стопански организации во изминатата година го воделе книговодството според начелата на едноставното (простото) книговодство, не пополнуваат и не внесуваат податоци за изминатата година.

Редот на податоците во делот А — Утврдување на вкупниот приход, ред. бр. 44 до 48 — е пригоден така што по сметковен пат да се утврди наплатената реализација за 1962 година.

Овој дел на образецот се пополнува на следниот начин:

1) во ред. бр. 44 во колоните 6 и 7 се искажува фактурираната реализација на стопанската организација, што е евидентирана на контата од групите 75 до 77 на Правилникот за единствениот контен план на стопанската организација. Интерната реализација (синтетичко konto 759) не влегува во вкупниот приход;

2) под ред. бр. 45 во колоните 6 и 7 се искажуваат побарувањата од купувачите на 31 декември 1962 година врз основа на податоците од завршните сметки. Непребиените побарување се земаат од следните конта:

- 120 — Купувачи во земјата,
- 121 — Купувачи во странство, со соодветни курсни разлики од контото 190,
- 124 — Сомнителни и спорни побарувања,
- 160 — Самостојни погони,
- 161 — Продавници,
- 162 — Складови и консигнациони лагери,
- 137 — Други разни побарувања, што се однесуваат на продажбата со регрес,
- 1810 — Кредити во стоки,
- 185 — Потрошувачки кредити,

187 — Сомнителни и спорни побарувања од кредитните односи, како и непребиени побарувања од други конта што се во врска со книжењата на реализацијата во класата 7, но без интерната реализација.

Побарувањата од наведените конта се намалуваат за соодветниот износ од контото 129 — Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања, и од контото 189 — Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања од кредитните односи, ако е вршена исправка на побарувањата за 1962 година на овие конта, а на товар на контата од групата 73 во текот на годината;

3) под ред. бр. 46 во колоната 7 се искажува износот на наплатената реализација за 1962 година, кој се добива кога од износот искажан под ред. бр. 44 под „Вкупно“ ќе се одземе износот под ред. бр. 45;

4) под ред. бр. 47 во колоните 6 и 7 — Други приходи, се внесува износот прокнижен на контата од групата 78 — Други приходи. Ако стопанската организација плаќа придонес за социјално осигурување по намалена норма, разлика помеѓу придонесот по општата и придонесот по намалената норма се смета како друг приход кој се искажува под овој реден број;

5) под ред. бр. 50 — Набавна вредност на реализираните трговски стоки, материјали и отпадоци, трговските и угостителските претпријатија и дуќани, продавниците на производствените претпријатија и општите земјоделски задруги — за трговската дејност, како и другите стопански организации што вршат трговска дејност, ја внесуваат набавната вредност на продадените и наплатени трговски стоки, материјали и отпадоци, со сите износи на нивните зависни трошоци, освен издатоците што се подмируваат од средствата за лични доходи на работниците. Во набавната вредност се вклучува и данокот на промет што овие претпријатија го плаќаат при набавката на стоките. Данокот на промет што овие претпријатија го плаќаат на прометот на продадените производи се внесува под ред. бр. 70 до 72;

6) под ред. бр. 82 — Зголемување на доходот, стопанските организации здружени во електростопански заедници, односно во деловни здруженија, го внесуваат износот добиен во вид на враќање (ристорно) од заедницата односно од деловното здружение;

7) под ред. бр. 83 — Намалување на доходот, електростопанските заедници односно деловните здруженија внесуваат дел од доходот што им го враќаат на претпријатијата здружени во тие заедници односно во тие деловни здруженија;

8) под ред. бр. 86 — Зголемување на загубата, стопанските организации што оствариле загуба на трошоците на работењето го зголемуваат износот на загубата од овој реден број за износот на загубата што ќе ја оствари деловното здружение чии членови се тие;

9) под ред. бр. 87 — Намалување на загубата од трошоците на работењето, погонот односно деловната единица со самостојна пресметка односно матичното претпријатије што искажало загуба, го внесува износот употребен за покривање на таа загуба. Давателот на покривањето за загубата целиот тој износ го искажува под ред. бр. 59;

10) под ред. бр. 90 — Придонес од доходот за општината, стопанските организации од определени дејности го внесуваат придонесот од доходот кој во целина или делумно го уплатуваат во општествените инвестициони фондови и во буџетите на други политичкотериторијални единици, наместо како приходи на федерацијата, во смисла на членот 7 став 3 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации;

11) под ред. бр. 91 — Дел на придонесот од доходот употребен за покривање на гарантираните лични доходи, се внесува износот искажан под ред. бр. 4 во образецот бр. 13;

12) стопанските организации што своите обврски спрема општествената заедница ги извршуваат во паушален износ го внесуваат целиот износ на придонесот од доходот под ред. бр. 89, 90 или 92, зависно од договорот што е склучен со општинскиот народен одбор во смисла на чл. 17 до 28 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации;

13) под ред. бр. 95 — Други издвојувања од доходот, претпријатијата за производство на електрична енергија и претпријатијата за пренесување на електрична енергија го внесуваат придонесот од доходот за фондот за покривање на кусоците на електростопанските организации во смисла на точката 5 од Одлуката за нормите на придонесот од доходот на стопанските организации.

Под истиот ред. бр. 95 издавачките претпријатија го внесуваат делот на доходот што го уплатуваат во корист на републичкиот фонд за унапредување на издавачката дејност според точката 4 став 2 од Одлуката за нормите на придонесот од доходот на стопанските организации, а претпријатијата за промет на филмови — делот на доходот што го уплатуваат во корист на претпријатијата за прикажување на филмови во смисла на Уредбата за посебните услови за распределба на доходот на некои видови стопански организации.

Податоците во другите редни броеви се внесуваат според текстот напечатен на самиот образец.

Член 39

Според образецот бр. 15 решение за завршната сметка за 1962 година донесува надлежната Служба односно Органот.

Во образложението на решението треба да се наведат одредбите од соодветните пролиси врз основа на кои се извршени исправки во одлуката на органот на управувањето на стопанската организација за одобрување на завршната сметка. Покрај тоа, потребно е да се наведе начинот на книжењето за исправките извршени со решението, со назначување на соодветните синтетички конта.

На крајот на решението се дава упатство за правниот лек, во смисла на чл. 58 до 72 на Законот за општественото книговодство.

Еден примерок од решението ѝ се доставува на стопанската организација, која го потврдува денот на приемот.

За стопанските организации што имаат во состав погони односно деловни единици со самостојна пресметка, се составува извод од решението за завршната сметка, во кој се внесуваат податоците што се однесуваат на погонот односно на деловната единица. Еден примерок од таквиот извод од решението ѝ се доставува на надлежната Служба кај која тој погон односно деловна единица има жиро-сметка.

Член 40

Извештајот за работењето на стопанската организација во 1962 година го составува управниот одбор на стопанската организација односно соодветниот орган.

Извештајот за работењето на стопанската организација се состоји од општ дел, посебен дел и заклучок.

Член 41

Општиот дел на извештајот за работењето на стопанската организација содржи општи податоци за стопанската организација, на пример: кога е основана стопанската организација и со чие решение, кога и каде е регистрирана, видови на регистрираните дејности, видови на дејностите што стопанската организација фактично ги врши, податоци за бројот на работниците, за бројот на членовите на работничкиот совет, за бројот на одржаните седници на работничкиот совет и за поважните прашања расправани на тие седници, како и податоци за прегледите извршени од надлежните органи на општествената контрола.

Член 42

Посебниот дел на извештајот за работењето на стопанската организација содржи преглед и анализа

на целокупното работење на стопанската организација, како и анализа на постигнатите резултати во работата.

Овој дел на извештајот го опфаќа работењето, потребите и проблемите од особен и суштествен интерес за дејноста на стопанската организација. Покрај оцената на состојбата и работењето во изминатата година, во врска со утврдената фактична состојба и извршениот попис, извештајот треба да ги опфати и мерките што се преземани заради отстранување на слабостите и недостатоците во работата на стопанската организација.

Посебниот дел на извештајот треба особено да опфати податоци:

- 1) за промените во основните средства, за користењето на основните средства, и за мерките за нивно обезбедување;
- 2) за инвестициите, завршени и незавршени, и тоа со оглед на инвестиционата програма, за можното зголемување на капацитетот и за преориентацијата на производството;
- 3) за состојбата и движењето на фондовите на стопанската организација;
- 4) за употребата на обртните средства, особено во врска со залихите на материјали, недовршеното производство, залихите на трговски стоки, обврските спрема добавувачите и побарувањата од купувачите, како и во врска со состојбата на кредитите кај банката;
- 5) за извршувањето на плановите на производството и реализацијата на стоките и услугите;
- 6) за движењето на трошоците на производството и услугите;
- 7) за снабденоста со сировини и материјали за производството и пазарот (кај трговските стопански организации — со осврт врз можноста за пласман на трговските стоки);
- 8) за работите на извоз и увоз, со осврт врз фактите од влијание врз зголемувањето односно намалувањето на извозот односно увозот наспрема претходната година, како и за финансискиот ефект на дадените и примените бонификации, попусти, и сл.;
- 9) за продуктивноста на трудот, особено со оглед на капацитетот на машините, техничката опременост на трудот, структурата според квалификациите на запослените лица, организацијата на работата, флукуацијата на работната сила и сл.;
- 10) за остварените лични доходи, награди, и сл.;
- 11) за утврдувањето на вкупниот приход и за распределбата на доходот;
- 12) за утврдувањето на чистиот приход и за неговата распределба, и сл.

Член 43

Во заклучокот на извештајот за работењето на стопанската организација треба особено да се обрботи прашањето за рентабилноста на стопанската организација и сите фактори што влијаеле врз рентабилноста и економичноста во работењето, при што е потребно посебно задржување на одлуките на работничкиот совет односно на органот на управувањето на стопанската организација донесени во текот на годината во врска со тие фактори. Заклучокот треба да ги опфати сите суштествени одлуки на работничкиот совет односно на органот на управувањето во врска со извршениот попис (инвентура) и со извршената распределба на средствата, како и текст на одлуката за одобрување на завршната сметка од страна на работничкиот совет односно соодветниот орган на управувањето.

V. Претресување и одобрување на завршната сметка

Член 44

Управниот одбор односно соодветниот орган на управувањето на стопанската организација му ја доставува завршната сметка, како свој предлог, на работничкиот совет односно на соодветниот орган на управувањето, изнесувајќи ги и одвоените мислења, ако ги имало.

Член 45

Работничкиот совет односно соодветниот орган на управувањето на стопанската организација го претресува поднесениот предлог на завршната сметка, врши во неа потребни исправки и ја одобрува.

Во записникот од седницата на работничкиот совет односно соодветниот орган на управувањето на стопанската организација на која е претресена завршната сметка се внесуваат и суштествени забелешки, предлози и мислења што се изнесени во дискусијата за завршната сметка.

Член 46

Одлуката на работничкиот совет односно на соодветниот орган на управувањето на стопанската организација со која се одобрува завршната сметка треба да содржи точни износи: на збирот на билансот (актива и пасива), деловниот фонд и другите фондови, кредитите и другите извори на финансирањето, инвестициите, трошоците на производството и услугите, временските разграничувања, вкупните обврски и побарувања, како и точна состојба на односите со погонските и деловните единици, вредност на реализираните стоки и услуги и финансиски резултат, со распределба на доходот односно со покривање на загубата.

Со одлуката особено треба да се утврдат основите за распределба на чистиот приход (дел на чистиот приход настанат со залагање на работниот колектив и дел на чистиот приход настанат со движењата на пазарот), како и други фактори во врска со утврдувањето на вкупниот приход и распределбата на доходот на стопанската организација и со управувањето на општествениот имот.

Член 47

Завршната сметка одобрена од работничкиот совет односно од соодветниот орган на управувањето стопанската организација е должна да ја поднесе во рокот од членот 7 на Уредбата до органите од чл. 5 и 6 на Уредбата.

VI. Завршни одредби

Член 48

Деловните банки, комуналните банки и штедилниците ја составуваат завршната сметка за 1962 година според одредбите од Уредбата за завршната сметка на стопанските организации за 1962 година, од овој правилник и од упатството што ќе го пропише сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите.

Член 49

Здравствените установи ја составуваат завршната сметка за 1962 година според одредбите од овој правилник, со тоа што се должни да состават и посебен преглед на приходите по изворите што се остварени во 1962 година и да го приложат кон завршната сметка.

Прегледот на приходите од ставот 1 на овој член треба да ги има следните колони: 1) реден број, 2) извори на приходите, 3) износ на остварените приходи, 4) процент на учеството.

Во колоната 2 прегледите на приходите се искажуваат по следните извори:

- 1) Фонд на здравственото осигурување на работниците;
- 2) Фонд на здравственото осигурување на земјоделските производители;
- 3) Фонд на здравственото осигурување на занаетчиите;
- 4) народни одбори;
- 5) сојузни и републички органи и установи;
- 6) стопански организации;
- 7) граѓани и граѓански правни лица;
- 8) други должници за дадени здравствени услуги.

Член 50

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1-5-254
7 јануари 1963 година
Белград

Државен секретар
за работите на финансиите,
Киро Глигоров, с. р.

19.

Врз основа на членот 31 од Уредбата за книговодството на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/55) и членот 2 оддел I под а) точка 39 алинеја 1 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58, 18/59 и 9/61), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ КОНТЕН ПЛАН НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

Член 1

Во Правилникот за единствениот контен план на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/61) во членот 18 се вршат следните измени и дополненија:

1) во класата 1 и 2: Финансиски и пресметковни конта, се бришат синтетичките конта:

„131 — Побарувања по основот на интерно финансирање на основните средства

132 — Побарувања по основот на интерно финансирање на средствата на заедничката потрошувачка

280 — Пресметани лични доходи во текот на годината според тарифниот правилник“.

Називите на синтетичките конта 198 и 298 се менуваат и гласат:

„198 — Трошоци на работењето, лични доходи и други трошоци содржани во ненаплатената реализација

298 — Фактурирана а ненаплатена реализација“;

2) во класата 7: Реализација, синтетичкото konto 743 — Придонес за околицкиот фонд за унапредување на шумарството, и сите синтетички конта во рамките на контата од групата 79 — Распоред на разликите на реализацијата, се бришат а се додава ново синтетичко konto, кое гласи:

„795 — Распоред на наплатената реализација до крајот на пресметковниот период“;

3) во класата 8: Финансиски резултат, се брише синтетичкото konto:

„898 — Нераспределени средства на чистиот приход од изминатата година“;

4) во класата 9: Извори на постојаните средства, се бришат синтетичките конта:

„921 — Интерно финансирање на основните средства

922 — Финансирање по основот на заедничко вложување во основните средства

944 — Интерно финансирање на средствата на заедничката потрошувачка

945 — Финансирање по основот на заедничко вложување во средствата на заедничката потрошувачка“.

Во таа класа се додаваат нови синтетички конта:

„926 — Разлика во вредноста на основните средства настаната по извршената ревалоризација

946 — Разлика во вредноста на средствата на заедничката потрошувачка настаната по извршената ревалоризација“.

Член 2

Во членот 32 се додаваат седум нови ставови, кои гласат:

„Контото 199 — Други временски и калкулативни разграничувања, стопанската организација го расчленува по потреба, со тоа што е должна во рамките на ова синтетичкото konto да води посебно аналитичко konto за искажување на платените надоместоци на личните доходи што се разграничуваат. На ова аналитичко konto на крајот на годината не може да остане никакво салдо.

На синтетичкото konto 198 — Трошоци на работењето, лични доходи и други трошоци содржани

во ненаплатената реализација, стопанската организација го пренесува: соодветниот износ на трошоците на работењето со личните доходи, кој ја содржи фактурираната а до крајот на годината ненаплатена реализација на производите и услугите; набавната цена на трговските стоки во фактурираната а до крајот на годината ненаплатена реализација на трговските стоки; набавната цена на материјалите и отпадоците во фактурираната а до крајот на годината ненаплатена реализација на материјалите и отпадоците; даноците на промет и рудничкиот придонес, што ги содржи фактурираната а до крајот на годината ненаплатена реализација. Ова konto задолжително се расчленува на аналитички конта, заради искажување на:

1) трошоците на работењето и личните доходи во фактурираната а до крајот на годината ненаплатена реализација;

2) набавната цена на трговските стоки во фактурираната а до крајот на годината ненаплатена реализација;

3) набавната цена на материјалите и отпадоците во фактурираната а до крајот на годината ненаплатена реализација;

4) данокот на промет (општ, сојузен, републички и општински) содржан во фактурираната а до крајот на годината ненаплатена реализација;

5) рудничкиот придонес содржан во фактурираната а до крајот на годината ненаплатена реализација.

Книжењата на товар на контото 198 — Трошоци на работењето, лични доходи и други трошоци содржани во фактурираната а ненаплатена реализација (на посебни аналитички конта), се вршат исклучиво на 31 декември, откако ќе се изврши распоред на наплатената реализација преку контото 195 — Распоред на наплатената реализација до крајот на пресметковниот период.

Задолжувањето на контото 198 се врши во корист на соодветните конта од групите 70, 71 и 72, како и на контата 740 и 741.

При отворањето на книгите во наредната година, салдата искажани на аналитичките конта од синтетичкото konto 198 се пренесуваат врз соодветните конта од групата 70, 71 и 72, како и врз синтетичките конта 740 и 741. Со тоа во наредната година во рамките на контата од класата 7 повторно ќе се прокнижат податоците за трошоците на работењето со личните доходи и другите трошоци, што се однесуваат на фактурираната а до крајот на годината ненаплатена реализација.

Трговските стопански организации при отворањето на книгите во наредната година ќе ги извршат долговните салда на соодветните аналитички конта во рамките на контото 198, на товар на следните конта, и тоа:

1) контото 490 — Распоред на трошоците на работењето и на укалкулираните лични доходи, за износот на трошоците на работењето и на личните доходи содржани во ненаплатената реализација;

2) соодветните аналитички конта во рамките на синтетичкото konto 740 — Даноци на промет, за износот на даноците на промет содржани во ненаплатената реализација;

3) соодветните конта од групата 71 — Набавна вредност на реализираните трговски стоки, и групата 72 — Набавна вредност на реализираните материјали и отпадоци, за износот на набавната вредност на трговските стоки односно материјалите и отпадоците во фактурираната а до крајот на годината ненаплатената реализација.

Трговските стопански организации што ги водат залихите на стоки по продажната цена, ќе ги задолжат при тоа соодветните конта од групата 71 уште и за разликата помеѓу салдата што се јавуваат на контата од групата 76 — Реализација на трговските стоки, и групата 71 — Набавна вредност на реализираните трговски стоки во корист на соодветните конта од групата 69 — Разлика во цената на трговските стоки.“

Член 3

Во членот 37 ставот 6 се менува и гласи:

„Истовремено со распределбата на средствата за лични доходи се врши и покривањето на исплатените лични доходи со придонесите и надоместоците, што според посебни прописи се подмируваат од средствата издвоени за лични доходи. При тоа се задолжува соодветното konto од групата 25 — Остварени средства за лични доходи, во корист на контото 159 — Покривање на личните доходи.“

Член 4

Членот 38 се менува и гласи:

„На контата од групата 26 — Пресметани лични доходи на работниците, се искажуваат:

1) пресметаните лични доходи и надоместоци на личните доходи на работниците што се укалкулисуваат во вредноста на недовршените производи, полупроизводите, готовите производи и услугите од сопствено производство;

2) пресметаните хонорари на надворешните работници.

На контото 268 — Пресметани лични доходи во запасите од изминатата година, се искажуваат личните доходи од изминатата година што се содржани во залихите на недовршено производство, полупроизводи и готови производи, како и во фактурираната а ненаплатена реализација (нереализирани лични доходи). Износот искажан на ова konto треба да му е рамен на износот искажан на контото 158 — Лични доходи во пренесените запаси, на кое ќе се искажат и личните доходи содржани во фактурираната а ненаплатена реализација.

Контото 269 — Реализирани пресметани лични доходи, се задолжува на крајот на секој пресметковен период во корист на контото 830 — Остварен доход, за пренесувањето на личните доходи што се содржани во наплатената реализација до крајот на пресметковниот период за кој се врши утврдувањето на доходот.“

Член 5

Во членот 40 се додаваат пет нови ставови, кои гласат:

„На синтетичкото konto 298 — Фактурирана а ненаплатена реализација, се искажува фактурираната а до крајот на годината ненаплатена реализација на производите и услугите, трговските стоки, материјалите и отпадоците.

Книжењата во корист на ова konto се вршат исклучиво на 31 декември, откако ќе се изврши распоредот на ненаплатената реализација преку контото 795 — Распоред на наплатената реализација до крајот на пресметковниот период.

Одобрувањето на ова konto се врши при истовремено задолжување на контата од групите 75, 76 и 77, со што се затвораат контата од класата 7.

Ова konto задолжително се расчленува на аналитички conta заради искажување на:

1) фактурираната а ненаплатена реализација на производите и услугите;

2) фактурираната а ненаплатена реализација на трговските стоки;

3) фактурираната а ненаплатената реализација на материјалите и отпадоците.

При отворањето на книгите во наредната година побарателните салда на аналитичките conta од синтетичкото 298 се пренесуваат врз соодветните синтетички conta од групите 75, 76 и 77, со што се искажува фактурираната а ненаплатена реализација од претходната година.“

Член 6

Во членот 59 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Стопанските организации што ги водат сопствените полупроизводи по постојаните (плански) цени, а имаат воведена пресметка по економски единици, можат остварениот финансиски резултат (отстапувањето од постојаните цени на полупроизводите) да го водат и понатаму во рамките на еко-

номските единици што го оствариле тој финансиски резултат, со тоа што тој резултат да не се пренесува на полупроизводите од чие производство е остварен. Во тој случај, при внесувањето на полупроизводите во процесот на производството, книжењата ќе се вршат по постојаната планска цена, без пренесување на отстапувањата од таа цена.“

Член 7

Во членот 71 се брише ставот 1.

Член 8

Во членот 72 се брише ставот 5.

Член 9

Во членот 73 се брише ставот 3.

Член 10

Членот 75 се менува и гласи:

„На контото 795 — Распоред на наплатената реализација до крајот на пресметковниот период, се врши пренос на трошоците на работењето со личните доходи, на набавната цена на трговските стоки, материјалите и отпадоците и да другите трошоци што се однесуваат на наплатената реализација, како и вонредните трошоци, а исто така и наплатената реализација на производите и услугите, трговските стоки, материјалите и отпадоците и други производи.“

Салдото на контото 795 претставува остварена разлика на реализацијата што се наоѓа во наплатените производи и услуги, трговски стоки, материјали и отпадоци, како и разлика помеѓу вонредните трошоци и другите приходи што се пренесува во корист на контото 830 — Остварен доход.

Трговските стопански организации најпрво ги задолжуваат соодветните conta од групата 71 — Набавна вредност на реализираните трговски стоки, и контото 795 — Распоред на наплатената реализација до крајот на пресметковниот период за вкупниот износ на трошоците искажани на контата од класата 4, со одобрение од контата на групата 49, а потоа вршат распоред на разликата на реализацијата.“

Член 11

Во членот 79 ст. 5 до 9 се бришат.

Член 12

Членот 80 се менува и гласи:

„Контото 900 — Деловен фонд, задолжително се расчленува заради искажување на:

1) основниот износ на деловниот фонд, со зголемувањата и намалувањата во текот на годината;

2) делот од разликата настаната со ревалоризација на основните средства што му припаѓаат на деловниот фонд;

3) задолжителните резерви на деловниот фонд;

4) привремено користените средства од чистиот приход за обртни средства — во текот на годината.

Контото 900 — Деловен фонд, се одобрува:

1) за распоредените средства на чистиот приход во деловниот фонд според завршната сметка;

2) за примените основни средства без надоместок;

3) за разликата помеѓу книговодствената вредност и цената постигната со продажба на предмети од основните средства, односно со продажба на стари материјали добиени од расходуваните и амортизираните предмети од основните средства;

4) за вишокот на основните средства утврден при пописот (инвентурата);

5) за отстапениот придонес од доходот во корист на деловниот фонд;

6) за примените дотации во корист на деловниот фонд;

7) за отплатата на кредитот за основни средства, кога кредитот се отплатува на товар на вкупниот приход;

8) за делот од закупнината наплатен над износот на амортизацијата и другите трошоци.

Контото 900 — Деловен фонд, се задолжува:

1) за книговодствените отписи на основните средства за кои се пресметува а не се уплатува амортизација;

2) за отстапените основни средства без надоместок;

3) за покритието на деловните загуби, кога се врши на товар на деловниот фонд.“

Член 13

Во членот 82 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Во корист на контото 926 — Разлика во вредноста на основните средства настаната по извршената ревалоризација, се книжи разликата настаната по ревалоризацијата на основните средства која не му припаѓа на деловниот фонд на стопанската организација.“

Член 14

Во членот 84, по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Во корист на контото 946 — Разлика во вредноста на средствата на заедничката потрошувачка настаната по извршената ревалоризација, се книжи разликата настаната по ревалоризацијата на средствата на заедничката потрошувачка која не му припаѓа на фондот на заедничката потрошувачка на стопанската организација.“

Член 15

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува и при составувањето на завршната сметка на стопанските организации за 1962 година.

Бр. 12-24380/1

18 декември 1962 година

Белград

Државен секретар
за работите на финансиите,
Киро Глигоров, с. р.

20.

Врз основа на членот 12 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/59), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА

Член 1

Во Правилникот за службената облека на службениците на царинската служба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/62) во членот 1 точка 2 по зборовите: „и други контролни“ се додаваат зборовите: „и стручни“.

Член 2

Во членот 2 став 2 зборот: „шинел“ се заменува со зборовите: „мантил со влошка“.

Во ставот 3 зборовите: „летен мантил“ и запирката пред овие зборови се бришат.

Член 3

Во членот 5 став 1 точ. 1 и 2 се менуваат и гласат:

- „1) две години за мантил;
- 2) шест години за влошка на мантил;“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Роковите на траењето од ставот 1 на овој член се сметаат за новоназначените службеници од денот на предавањето на облеките односно обувките, а за другите службеници — од денот на здобивањето со правото на облека односно обувки.“

Член 4

Членот 6 се менува и гласи:

„Зимската облека се изработува од волнена камгарн ткаенина во маслинеста боја, а мантили-

те — од памучна ткаенина во боја слична на бојата на зимската облека.“

Член 5

Во членот 7 точ. 1 и 4 се менуваат и гласат:

1) палтото е од отворен крој со еден ред копчиња, со спуштени ревер, со две коскени копчиња што се закопчуваат за мажите на десната, а за жените на левата страна. Широчината на реверите е од 9 до 11 цм мерено водорамно од шпицот на реверот. Широчината на околувратникот во предниот дел изнесува 4 цм, во задниот дел од 4 до 4,5 цм, а отворот помеѓу реверите и околувратникот од 4,5 до 5 цм. Палтото на боковите има по еден џеб пришиен еднадвор, во широчина од 17 до 20 цм, во должина од 20 до 21 цм, а на градите на левата страна еден џеб со форма како на боковите, во широчина од 10 до 13 цм а во должина 12 до 14 цм. Џебовите се поставени со памучна постава. Должината на палтото достига до половина на палецот на раката спуштена низ телото. Ракавите се едноставни со разрез (шлиц) во долниот дел, со три копчиња без дупчиња. Предните страни на палтото во долниот дел имаат блага заобленост (округлина). Палтото е поставено;

4) мантилот е од типот „Montgomery“. Покрај постава мантилот има и влошка од пополни волнена ткаенина во маслинеста боја;“.

Во точката 9 на крајот точката и запирката се заменуваат со точка.

Точката 10 се брише.

Член 6

Членот 8 се менува и гласи:

„Летната облека се изработува од тергал ткаенина, во боја слична на бојата на зимската облека. Кројот на летната облека е ист како и кројот на зимската облека.“

Член 7

Членот 9 се менува и гласи:

„Летните кошули се во светло-драп боја, а се носат со или без палто. Кошулата има два пришиени џеба одстрана во височина на градите. Џебовите се со капак кој се закопчува со мало копче. Широчината на џебовите е од 8 до 10 цм, а должината од 10 до 12 цм. Ракавите имаат нормална должина, тие се со еднократна манжетна. Кошулата е од типот „Montgomery“.

Летните наравкиви се од обична изработка, од памучна ткаенина во затворено-сива боја.“

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 3-165/1

5 јануари 1963 година

Белград

Државен секретар
за работите на финансиите,
Киро Глигоров, с. р.

21.

Врз основа на членот 119 од Законот за организацијата на внатрешните работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/56), сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи издава

Н А Р Е Д Б А

ЗА МЕРКИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ДЕЛОВИТЕ ОД МЕЃУНАРОДНИОТ ПАТ ОСИПАОНИЦА—НИШ—СКОПЈЕ

1. На деловите од меѓународниот пат Е5 кој води преку територијата на Југославија од Суботица до Гевгелија, и тоа од Осипаоница до Ниш и од Ниш до Скопје (во понатамошниот текст: меѓународниот пат), се забранува сообраќајот со моторни возила кои според своите конструкциони особини

не можат да се движат по рамен терен со брзина од најмалку 40 км на час.

На меѓународниот пат се забранува и сообраќајот на трактори, велосипеди и трицикли без мотор или со помоштен мотор, на запрежни возила и рачни колички, како и движењето на пешачи и добиток.

2. Моторните и запрежните возила, пешачите, велосипедите и трициклите без мотор или со помошен мотор, рачните колички и добитокот можат да минуваат преку меѓународниот пат само на местата каде што е тоа дозволено.

Преку меѓународниот пат може да се мине дури откако возачот, пешачот или терачот на добиток ќе се увери дека со минувањето преку коловозот не го попречува движењето на возилата што сообраќаат на меѓународниот пат.

3. На меѓународниот пат се ограничува брзината на движењето на моторните возила, и тоа:

1) на патничките автомобили и моторциклите — до 100 км на час;

2) на товарните автомобили и автобусите — до 80 км на час.

На меѓународниот пат може надлежниот орган да определи и помала брзина на движењето на возилата од брзината дозволена во ставот 1 на оваа точка, ако тоа го бара состојбата на патот или безбедноста на сообраќајот. Овие места ќе се означат со пропишани сообраќајни знаци.

4. Се забранува на коловозот на меѓународниот пат запирањето или оставањето на возила, освен во случај на нужда.

Возачот на возило што во нужда го запре возило на коловозот на меѓународниот пат е должен да преземе сè што е потребно за да се отстрани што побргу возилото од коловозот.

Додека возилото не се отстрани од коловозот, тоа мора да биде поставено до крајниот десни раб од патот, а ноќе или кога е магла, покрај истакнатиот знак за означување на запрено возило на коловозот, мораат на предниот дел од возилото да се држат запалени соборени светла, а на задниот дел — запалени црвени светла.

5. Паркирање на возила е дозволено само на за тоа определените и обележени места надвор од коловозот на меѓународниот пат.

6. Се забранува на меѓународниот пат обучувањето во практично возење на лица што се подготвуваат за полагање на возачкиот испит.

7. Со парична казна до 20.000 динари ќе се казни за прекршок:

1) возачот на моторно возило кој во сообраќајот по меѓународниот пат ќе ја пречекори дозволената брзина (точка 3);

2) возачот што без нужда ќе го запре или остави своето возило на коловозот на меѓународниот пат или што при запирањето на возилото во нужда не ќе постапи според одредбата на точката 4 од оваа наредба.

8. Со парична казна од 500 динари ќе се казни за прекршок:

1) возачот на возило што се движи по меѓународниот пат на кој е забранет сообраќајот за тој вид возила (точка 1) или што со возилото не минува преку меѓународниот пат на место каде што минувањето не е дозволено (точка 2);

2) терачот на добиток ако се движи по коловозот на меѓународниот пат или кој го минува патот на место каде што минувањето не е дозволено (точ. 1 и 2);

3) пешачот што се движи по коловозот на меѓународниот пат;

4) лице што на меѓународниот пат се обучува во практично управување со моторно возило, како и возачот под чиј надзор или во чие присуство го врши тоа (точка 6).

Казните од ставот 1 на оваа точка ги наплатува само на местото службеникот на внатрешните ра-

боти што ја надзира безбедноста на сообраќајот на јавните патишта.

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за мерките за безбедност на сообраќајот на автопатот Паракин-Ниш—Малошиште („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/60).

10. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

II/3 бр. 20563/1

24 декември 1962 година

Белград

Државен секретар
за внатрешни работи,
Светислав Стефановиќ, с. р.

22.

Врз основа на членот 12 од Законот за сојузните органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56, 44/60 и 22/62) и членот 199 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/59, 23/61, 52/61, 28/62 и 53/62), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА СМЕТКИТЕ КАЈ СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО НА КОЈИ СЕ УПЛАТУВААТ ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ПРИХОДИ НА БУЏЕТИТЕ И ФОНДОВИТЕ

Приходите на буџетите и фондовите ќе се уплатуваат на сметките определени со оваа наредба, што се водат кај Службата на општественото книговодство при Народната банка.

I. ПРИХОДИ НА БУЏЕТИТЕ

1. Данокот на промет ќе се уплатува, и тоа:

а) општиот данок на промет:

1) на сметката бр. 840-10-01 — Општ данок на промет од производствените стопански организации;

2) на сметката бр. 840-10-02 — Општ данок на промет од трговските претпријатија на големо;

3) на сметката бр. 840-10-03 — Општ данок на промет од надворешнотрговските стопански организации и од други увозници, освен од граѓани и граѓански правни лица;

4) на сметката бр. 840-10-04 — Општ данок на промет од други обврзници, освен од граѓани и граѓански правни лица;

5) на сметката бр. 840-10-05 — Општ данок на промет од граѓани и граѓански правни лица.

На сметката бр. 840-10-05 ќе се уплатува општиот данок на промет наплатен од граѓани и граѓански правни лица при увозот и од граѓани и граѓански правни лица што не се задолжуваат со овој данок по даночен распоред;

б) сојузниот данок на промет:

6) на сметката бр. 840-11-01 — Данок на промет од стопанските организации според делот II од Тарифата за данокот на промет.

На посебните сметки, а не на сметката бр. 840-11-01 ќе се уплатува данокот на промет при увозот, данокот на промет според тар. бр. 137 и 138 од делот II на Тарифата и данокот според делот III од Тарифата за данокот на промет;

7) на сметката бр. 840-11-02 — Данок на промет од државните органи, самостојните установи и општествените организации;

8) на сметката бр. 840-11-03 — Данок на промет на заеми и кредити;

9) на сметката бр. 840-11-04 — Данок на промет при увозот на инвестициона опрема — од стопанските организации;

10) на сметката бр. 840-11-05 — Данок на промет при увозот на други стоки — од стопанските организации;

11) на сметката бр. 840-11-06 — Данок на промет при увозот — од други увозници, освен од стопанските организации.

На сметката бр. 840-11-06 се уплатува данокот на промет при увозот, наплатен од државни органи, самостојни установи, општествени организации, граѓани и граѓански правни лица и други увозници, освен од стопанските организации;

12) на сметката бр. 840-11-07 — Данок на промет на моторни возила — тар. бр. 1 делот III на Тарифата за данокот на промет;

13) на сметката бр. 840-11-08 — Данок на промет на набавка на намештај и др. за канцеларии — тар. бр. 2 од делот III на Тарифата за данокот на промет;

14) на сметката бр. 840-12-01 — Данок на промет на природно вино од производството на индивидуални производители.

На сметката бр. 840-12-01 уплатуваат данок на промет и стопанските организации што се должни да платат данок на промет при купување на природно вино од производството на индивидуални производители;

15) на сметката бр. 840-12-02 — Данок на промет на природна ракија од производството на индивидуални производители.

На сметката бр. 840-12-02 го уплатуваат данокот на промет и стопанските организации што се должни да платат данок на промет при купување на природна ракија од производството на индивидуални производители;

16) на сметката бр. 840-13-01 — Данок на промет на природно вино од производството на други производители, освен индивидуалните;

17) на сметката бр. 840-13-02 — Данок на промет на природна ракија од производството на други производители, освен индивидуалните;

18) на сметката бр. 840-14-01 — Данок на промет при продажба на сите алкохолни пијачки во трговијата на мало и во угостителството;

19) на сметката бр. 840-15-01 — Данок на промет на менижни вредносници;

20) на сметката бр. 840-16-01 — Данок на промет на недвижности и права;

21) на сметката бр. 840-16-02 — Данок на промет наплатен по пат на запирање од граѓани и граѓански правни лица што не се задолжуваат по распоред;

в) републичкиот данок на промет:

22) на сметката бр. 840-17-01 — Републички данок на промет од индивидуални производители на тутун;

23) на сметката бр. 840-17-02 — Републички данок на промет од индивидуални производители на хмел.

Во сите други случаи данокот на промет од граѓани и граѓански правни лица ќе се уплатува на збирната-преодната сметка под број 84 од оваа наредба;

г) општинскиот данок на промет:

24) на сметката бр. 840-18-01 — Општински данок на промет во трговијата на мало, освен на прометот на алкохолни пијачки;

25) на сметката бр. 840-18-02 — Општински данок на промет на алкохолни пијачки во трговијата на мало, освен на прометот на природно вино;

26) на сметката бр. 840-18-03 — Општински данок на промет на природно вино во трговијата на мало;

27) на сметката бр. 840-18-04 — Општински данок на промет на алкохолни пијачки во угостителството, освен на прометот на природно вино;

28) на сметката бр. 840-18-05 — Општински данок на промет на природно вино во угостителството;

29) на сметката бр. 840-18-06 — Општински данок на промет на пиво во трговијата на мало;

30) на сметката бр. 840-18-07 — Општински данок на промет на пиво во угостителството;

31) на сметката бр. 840-19-01 — Општински данок на промет од стопанските и други организации.

На сметката бр. 840-19-01 се уплатува општинскиот данок на промет според точката I од делот V на Тарифата за данокот на промет, освен данокот на промет на алкохолни пијачки и данокот на промет на недвижности и права;

32) на сметката бр. 840-19-03 — Општински данок на промет на природно вино и ракија од производството на индивидуални производители;

33) на сметката бр. 840-19-03 — Општински данок на промет на недвижности и права;

34) на сметката бр. 840-19-04 — Општински данок на промет наплатен по пат на запирање од граѓани и граѓански правни лица што не се задолжуваат по распоред.

Во сите други случаи општинскиот данок на промет ќе се уплатува на збирната — преодната сметка под број 84 од оваа наредба.

2. Царината ќе се уплатува:

35) на сметката бр. 840-20-01 — Царина од стопанските организации;

36) на сметката бр. 840-20-02 — Царина на државните органи и самостојните установи, општествените организации и други општествени правни лица;

37) на сметката бр. 840-20-03 — Царина што ја плаќаат граѓани и граѓански правни лица;

38) на сметката бр. 840-21-01 — Давачки за царинско евидентирање.

3. Придонесот од доходот на стопанските организации ќе се уплатува:

39) на сметката бр. 840-22-01 — Придонес од доходот на стопанските организации што ѝ припаѓа на федерацијата;

40) на сметката бр. 840-23-01 — Придонес од доходот на стопанските организации што ѝ припаѓа на општината.

На сметката бр. 840-23-01 ќе се уплатува придонесот од доходот што го плаќаат комуналните стопански организации, стопанските организации на услужното занаетчиство, угостителските стопански организации и помалите трговски дуќани односно помалите трговски стопански организации (член 27 став 1 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации).

Придонесот од доходот на стопанските организации наменет за определени фондови или за други цели надвор од стопанската организација се уплатува на сметката под бр. 98 и 116 до 118 на оваа наредба.

4. Придонесот на вонредните приходи на стопанските организации ќе се уплатува:

41) на сметката бр. 840-24-01 — Придонес на вонредните приходи на стопанските организации.

5. Придонесот за буџетите од личниот доход на работниците ќе се уплатува:

42) на сметката бр. 840-25-01 — Придонес за буџетите од личниот доход остварен од стопанските организации;

43) на сметката бр. 840-26-01 — Придонес за буџетите од личниот доход остварен од државни органи, самостојни установи и општествени организации;

44) на сметката бр. 840-27-01 — Придонес за буџетите од личниот доход остварен од занаетчиските дуќани на граѓани и граѓански правни лица;

45) на сметката бр. 840-27-02 — Придонес за буџетите од личниот доход остварен од други дуќани на граѓани и граѓански правни лица;

46) на сметката бр. 840-27-03 — Придонес за буџетите од личниот доход на лицата во служба на странски претставништва.

На сметката бр. 840-27-03 ќе се уплатува придонесот за буџетите од личниот доход на лицата што на територијата на Југославија се наоѓаат во служба на дипломатски или конзуларни претставништва на странски држави, во служба на странски или меѓународни организации или во служба на нивни претставници или службеници;

47) на сметката бр. 840-27-04 — Придонес за буџетите од личниот доход што се плаќа во национален износ или според националната основаца;

48) на сметката бр. 840-28-01 — Придонес за буџетите од личниот доход во врска со членот 11 од Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците.

Исплатителите на личните доходи го уплатуваат редовниот придонес за буџетите од личниот доход во општината на чие подрачје е живеалиштето на работниците од чии личен доход се плаќа овој придонес (член 61 од Правилникот за пресметување и плаќање на придонесите од личниот доход од работен однос — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/61, 5/62 и 16/62).

По исклучок, ако во градовите поделени на општини, градскиот совет односно околинскиот народен одбор, во смисла на членот 61 став 6 од правилникот наведен во ставот 2 на оваа точка одлучи редовниот придонес за буџетите од личниот доход, пресметан од личниот доход на работниците чие живеалиште е на подрачјата на општините што се во состав на тие градови, да се уплатува за сите општини на посебна заедничка збирна сметка — делот на придонесот што во смисла на важечките прописи им припаѓа на други корисници а не на општините, Службата на општественото книговодство ќе им го распореди на тие корисници непосредно од збирната сметка, а остатокот на придонесот што им припаѓа на општините Службата на општественото книговодство ќе им го распоредува на односните општини според вирманските налози од органот на управата на градскиот односно околинскиот народен одбор надлежен за работите на финансните издадени врз основа на одлука од градскиот совет односно околинскиот народен одбор донесена во согласност со општинските народни одбори.

При подигањето на средствата за исплата на личните доходи (аконтации) од Службата на општественото книговодство во текот на еден месец, исплатителите на личните доходи што редовниот придонес за буџетите од личниот доход, пресметан на личните доходи исплатени за претходниот месец, го исплатиле на повеќе од пет посебни сметки на односните општини (градови), можат за наредниот месец редовниот придонес за буџетите од личниот доход на работниците, пресметан на подигнатите средства, привремено сумарно да го уплатат на своја посебна сметка кај онаа организациона единица на Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка односно текушца сметка. Во корист на таа посебна сметка тие ќе го уплатуваат придонесот за буџетите и придонесот за станбена изградба, со тоа што во рок од 15 дена по истекот на месецот да ѝ поднесат на таа организациона единица на Службата на општественото книговодство вирмански налози за распоред (уплатување) на износите што им припаѓаат во корист на соодветните сметки на општината на чие подрачје е живеалиштето на работниците од чии личен доход се пресметани овие придонеси.

Ако исплатителите на личниот доход од ставот 4 на оваа точка не ѝ поднесат на Службата на општественото книговодство вирмански налози за распоред (уплатување) на придонесите во корист на соодветните сметки на односните општини во рок од 15 дена по истекот на месецот, против нив ќе се применат мерките предвидени со членот 37 од Правилникот за периодичните пресметки на стопанските организации. Покрај тоа, овие исплатители на личните доходи не можат да се користат со одредбите од ставот 4 на оваа точка додека не издадат вирмански налози за распоред (уплатување) на износите на уплатените придонеси во корист на соодветните сметки на односните општини и додека не поминат три месеци по месецот за кој дополнително се издадени вирмански налози.

6. Дополнителниот придонес за буџетите од личниот доход на работниците ќе се уплатува:

49) на сметката бр. 840-29-01 — Дополнителен придонес за буџетите од личниот доход на работниците;

50) на сметката бр. 840-30-01 — Дел на дополнителниот придонес за буџетите од личниот доход на работниците за финансирање на школството.

На сметката бр. 840-30-01 се уплатува делот на дополнителниот придонес за буџетите од личниот доход на работниците над износот добиен со примена на процентот од членот 12 став 1 на Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците.

7. Данокот на личниот приход на граѓаните ќе се уплатува:

51) на сметката бр. 840-31-01 — Данок на личниот приход на граѓаните.

8. Данокот на наследства и данокот на подароци ќе се уплатува:

52) на сметката бр. 840-32-01 — Данок на наследства и данок на подароци на применото земјиште;

53) на сметката бр. 840-32-02 — Данок на наследства и данок на подароци на друг примен имот.

9. Општинскиот локален данок ќе се уплатува:

54) на сметката бр. 840-33-01 — Општински локален данок на приходите на кои се плаќа данок на доход во постојан износ, во процент од прометот и бруто приходот и на повремени приходи.

Во сите други случаи Општинскиот локален данок ќе се уплатува на збирната-предната сметка под број 84 од оваа наредба.

10. Данокот на приходи од авторски права ќе се уплатува:

55) на сметката бр. 840-34-01 — Данок на приходи од авторски права.

11. Данокот на доход ќе се уплатува:

56) на сметката бр. 840-35-01 — Данок на доход во постојан износ, во процент од прометот и бруто приходот и на повремени приходи;

57) на сметката бр. 840-35-02 — Данок на доход на приходи од превозничка дејност како споредна дејност во земјоделството.

Во сите други случаи данокот на доход ќе се уплатува на збирната-предната сметка под број 84 од оваа наредба.

12. Административните и судските такси ќе се уплатуваат:

58) на сметката бр. 840-36-01 — Административни такси.

На сметката бр. 840-36-01 ќе се уплатуваат сите административни такси, освен конзуларните такси (тар. бр. 105 до 145 од Законот за административните такси — во појатамошниот текст: ЗАТ), освен таксата за постапка по царинска декларација (тар. бр. 75 од ЗАТ) и освен таксите на странски друмски моторни возила (тар. бр. 146 и 147 од ЗАТ);

59) на сметката бр. 840-37-01 — Административни такси за постапка по царинска декларација (тар. бр. 75 од ЗАТ);

60) на сметката бр. 840-38-01 — Судски такси кај сите судови.

13. Општинските такси ќе се уплатуваат:

61) на сметката бр. 840-39-01 — Општински такси на имот.

На сметката бр. 840-39-01 — Ќе се уплатуваат општинските такси за бочви и масларници и за држење кучиња;

62) на сметката бр. 840-39-02 — Општински такси за престој во туристички места;

63) на сметката бр. 840-39-03 — Други општински такси.

14. Приходите на државните органи ќе се уплатуваат:

64) на сметката бр. 840-40-01 — Приходи на државните органи што се финансираат од сојузниот буџет;

65) на сметката бр. 840-41-01 — Приходи на државните органи што се финансираат од републичкиот буџет;

66) на сметката бр. 840-42-01 — Приходи на државните органи што се финансираат од буџетот на автономната единица;

67) на сметката бр. 840-43-01 — Приходи на државните органи што се финансираат од околинскиот буџет;

68) на сметката бр. 840-44-01 — Приходи на државните органи што се финансираат од општинскиот буџет.

15. Други буџетски приходи ќе се уплатуваат:

69) на сметката бр. 840-45-01 — Други сојузни приходи — казни;

70) на сметката бр. 840-45-02 — Други сојузни приходи — непотрошени буџетски средства од претходната година;

71) на сметката бр. 840-45-03 — Други сојузни приходи — разни непредвидени приходи.

На сметката бр. 840-45-03 ќе се уплатуваат и вонредниот придонес за буџетите од личниот доход на работниците (евентуални заостатоци од 1958 год.), како и приходите од одземената имотна корист според членот 123 од Законот за стопанските престапи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60);

72) на сметката бр. 840-46-01 — Други републички приходи — казни.

На сметката бр. 840-46-01 ќе се уплатуваат, во смисла на чл. 117 и 121 од Законот за стопанските престапи, 50% од приходите од паричните казни за стопански престапи;

73) на сметката бр. 840-46-02 — Други републички приходи — непотрошени буџетски средства од претходната година;

74) на сметката бр. 840-46-03 — Други републички приходи — разни непредвидени приходи;

75) на сметката бр. 840-47-01 — Други приходи на автономната единица — казни;

76) на сметката бр. 840-47-02 — Други приходи на автономната единица — непотрошени буџетски средства од претходната година;

77) на сметката бр. 840-47-03 — Други приходи на автономната единица — разни непредвидени приходи;

78) на сметката бр. 840-48-01 — Други приходи на околицата — казни;

79) на сметката бр. 840-48-02 — Други приходи на околицата — непотрошени буџетски средства од претходната година;

80) на сметката бр. 840-48-03 — Други приходи на околицата — разни непредвидени приходи;

81) на сметката бр. 840-49-01 — Други приходи на општината — казни.

На сметката бр. 840-49-01 ќе се уплатуваат, во смисла на чл. 117 и 121 од Законот за стопанските престапи, 56% од приходите од паричните казни за стопански престапи;

82) на сметката бр. 840-49-02 — Други приходи на општината — непотрошени буџетски средства од претходната година;

83) на сметката бр. 840-49-03 — Други приходи на општината — разни непредвидени приходи.

16. Приходите од населението ќе се уплатуваат:

84) на сметката бр. 840-55-01 — Збирна — преодна сметка — приходи од населението.

На сметката бр. 840-55-01 ќе се уплатуваат приходите од населението со кои граѓани и граѓански правни лица се задолжуваат по распоред ако роковите за плаќање на тие приходи стасуваат едновремено (член 1 точка 1 од Правилникот за книжење на приходите на буџетите и фондовите што произлегуваат од населението — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/59), и тоа:

(1) данок на доход од земјоделството;

(2) данок на доход на приходите од занаетчишката дејност;

(3) данок на доход на приходите од други самостојни занимања и од друг имот;

(4) данок на доход од згради од поранешните години (до крајот на 1959 година);

(5) дополнителен данок на доход од земјоделството што го плаќаат производителите на ориз;

(6) дополнителен данок на доход од земјоделството што го плаќаат производителите на мараска;

(7) дополнителен данок на доход што се плаќа на приходите од производство и продажба на дрво;

(8) општински локален данок на приходите од земјоделството — заеднички приход;

(9) данок на промет од занаетчишки дуќани;

(10) данок на промет од други самостојни занимања, освен данокот на промет од занаетчишки дуќани и од вршење на транспортни услуги со друмски возила;

(11) општ данок на промет од занаетчишки дуќани;

(12) општ данок на промет од други самостојни занимања;

(13) интерес на сите заеднички приходи што се уплатуваат на збирната — преодната сметка;

(14) данок на употреба туѓа работна сила од страна на земјоделците;

(15) данок на употреба туѓа работна сила од страна на занаетчиите;

(16) општински данок на промет од занаетчишки дуќани;

(17) општински данок на промет од други самостојни занимања;

(18) општински локален данок на приходите од занаетчишки дуќани;

(19) општински локален данок на приходите од земјоделството — посебен приход на општината;

(20) општински локален данок на приходите од други самостојни занимања и од друг имот;

(21) општински локален данок на приходите од згради на индивидуални земјоделски производители;

(22) општински локален данок на приходите од згради на други даночни обврзници;

(23) местен самопридонес во пари за целото подрачје на општината од обврзниците на данок на доход од земјоделството;

(24) местен самопридонес во пари за целото подрачје на општината — од други обврзници;

(25) трошоци за присилно извршување за сите приходи што се уплатуваат на збирната — преодната сметка;

(26) интерес на сите посебни приходи на општината што се уплатуваат на збирната — преодната сметка;

(27) воден придонес;

(28) полјарина, пасиштина, бикарина;

(29) данок на доход од згради на индивидуални земјоделски производители;

(30) данок на доход од згради на други даночни обврзници;

(31) данок на промет од транспортни услуги на сопствениците на друмски возила;

(32) придонес за основното здравствено осигурување на земјоделските производители;

(33) придонес за проширено здравствено осигурување на земјоделските производители;

(34) придонес за шквалство од дуќаните на граѓани и граѓански правни лица;

(35) интерес на сите приходи на фондовите што се уплатуваат на збирната — преодната сметка.

На збирната — преодната сметка бр. 840-55-01 ќе се уплатуваат, покрај наведените приходи, и другите приходи со кои граѓаните и граѓанските правни лица се задолжуваат по распоред, ако роковите за плаќање на тие приходи стасуваат едновремено (член 1 точка 1 од Правилникот за книжење на приходите на буџетите и фондовите што произлегуваат од населението).

За приходите од населението Службата на општественото книговодство ќе отвори посебни партии на кои, по налог од органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на финансиите, ќе врши прекнижување од збирната — преодната сметка.

За приходите што не се поброени во оваа точка под број 84, а што се задолжуваат по распоред и се плаќаат во истите рокови (член 1 точка 1 од Правилникот за книжење на приходите на буџетите и фондовите што произлегуваат од населението), Службата на општествено книговодство, по барање од органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на финансиите, ќе отвори посебни партии.

За отворените партии Службата на општествено книговодство ќе го извести органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на финансиите.

Данокот на промет, данокот на доход, општинскиот локален данок и други видови приходи од граѓани и граѓански правни лица за кои не е кажано да се уплатуваат на збирната — преодната сметка бр. 840-55-01, ќе се уплатуваат на посебните сметки определени со оваа наредба.

Стопанските, задружните и општествените организации, државните органи, самостојните установи, како и граѓаните и граѓанските правни лица, се должни данокот на промет и други приходи запрени при исплатата на сметките на граѓаните, да ги уплатат на соодветните сметки предвидени со оваа наредба.

17. Придонесот за експлоатација на рудното богатство (рудничкиот придонес) ќе се уплатува:

85) на сметката бр. 840-58-01 — Руднички придонес за експлоатација на нафта;

86) на сметката бр. 840-58-02 — Руднички придонес за експлоатација на друго рудно богатство.

18. Надоместоците и казните за патишта ќе се уплатуваат:

87) на сметката бр. 840-70-01 — Надоместок за јавни патишта на друмски моторни возила;

88) на сметката бр. 840-70-02 — Надоместок за јавни патишта на друмски запрежни возила;

89) на сметката бр. 840-70-03 — Парични казни за прекршоци според сообраќајните прописи и според Основниот закон за јавните патишта;

90) на сметката бр. 840-70-04 — Парични казни за стопански престапи, освен според Законот за претпријатијата за патишта;

91) на сметката бр. 840-70-05 — Парични казни за стопански престапи според Законот за претпријатијата за патишта;

92) на сметката бр. 840-71-01 — Придонес од сопствениците на шуми во граѓанска сопственост;

93) на сметката бр. 840-72-01 — Надоместок на трошоците за уредување на градежното земјиште.

19. Заедничките приходи од поранешните години ќе се уплатуваат:

94) на сметката бр. 840-56-01 — Заеднички приходи од поранешните години.

На сметката бр. 840-56-01 ќе се уплатуваат приходите на буџетите што произлегуваат од поранешните години, а што се уплатуваат во текушната година, и за кои во оваа наредба не се определени посебни сметки за уплатување поради тоа што тие видови приходи не се предвидени во текушната година, а ќе се распоредуваат на политичко-територијалните единици според процентите според кои се распоредуваат заедничките приходи за текушната година.

II. ПРИХОДИ НА ФОНДОВИТЕ

A. Уплатување преку збирните сметки

1. Придонесот за општествените инвестициони фондови ќе се уплатува:

95) на сметката бр. 845-10-1 — Придонес за општествените инвестициони фондови од чистиот приход издвоен во деловниот фонд;

96) на сметката бр. 845-10-2 — Придонес за општествените инвестициони фондови од чистиот приход издвоен во фондот на заедничката потрошувачка.

2. Придонесот за заеднички резерви на стопанските организации ќе се уплатува:

97) на сметката бр. 845-51-1 — Придонес за заеднички резерви на стопанските организации.

На сметката бр. 845-51-1 ќе се уплатуваат стопанските организации само придонесот пресметан по норма од 3%, а делот од придонесот над нормата од 3% ќе се уплатува на сметката под број 122 од оваа наредба.

3. Придонесот од доходот на стопанските организации ќе се уплатува:

98) на сметката бр. 845-14-1 — Придонес од доходот на претпријатијата за изнајмување и растурање на филмови.

4. Разликите во цената ќе се уплатуваат:

99) на сметката бр. 845-15-1 — Разлики во цената, според членот 34 од Законот за пазарната инспекција.

5. Придонесот за станбена изградба ќе се уплатува:

100) на сметката бр. 845-20-1 — Придонес за станбена изградба од стопанските организации, освен стопанските организации под бр. 96 до 99 од оваа наредба;

101) на сметката бр. 845-20-2 — Придонес за станбена изградба од државните органи и самостојните установи.

На збирната сметка бр. 845-20-2 ќе се уплатува и делот од придонесот за станбена изградба (20%) што се издвојува и се плаќа на примањата на активните подофицири, офицери, воени службеници и граѓански лица на служба во Југословенската народна армија. Остатокот од овој придонес (80%) ќе се уплатува на посебната сметка на Државниот секретаријат за работите на народната одбрана, што ќе ја определи Народната банка — Воен сервис;

102) на сметката бр. 845-20-3 — Придонес за станбена изградба од други обврзници.

На збирната сметка бр. 845-20-3 ќе се уплатуваат придонесот за станбена изградба општествените организации, банките, осигурителните заводи и заедниците на осигурувањето, Југословенската лотарија, куќните совети и слични;

103) на сметката бр. 845-21-1 — Придонес за станбена изградба од Заедницата и претпријатијата во составот на Заедницата на Југословенските железници;

104) на сметката бр. 845-21-2 — Придонес за станбена изградба од Заедницата и претпријатијата во составот на Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони;

105) на сметката бр. 845-21-3 — Придонес за станбена изградба од претпријатијата во составот на Здружението на стопанските организации на речниот сообраќај;

106) на сметката бр. 845-21-4 — Придонес за станбена изградба од претпријатието „Јадранска линијска пловидба“.

На сметката бр. 103 до 106 од оваа наредба ќе се уплатуваат новедените организации вкупниот износ на придонесот за станбена изградба, а Службата на општественото книговодство од тие сметки ќе изврши расподелба на средствата на дел што му припаѓа на републичкиот фонд за станбена изградба (80%) и на дел што им припаѓа на општинските фондови за станбена изградба (20%).

Исплатителите на личните доходи го уплатуваат придонесот за станбена изградба на збирната сметка на придонесот за станбена изградба на оваа општина на чие подрачје е живеалиштето на работниците на чиј личен доход се пресметува тој придонес. Исплатителите на личните доходи од членот 6 став 3 на Правилникот за примена на Законот за придонесот за станбена изградба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/61, 10/62 и 16/62) уплатуваат 80% од тој придонес на посебна сметка на Државниот секретаријат за работите на народната одбрана, а исплатителите на личниот доход од членот 6 став 4 на тој правилник го уплатуваат целиот износ на пресметаниот придонес на збирните сметки под бр. 103 до 106 од оваа наредба.

По исклучок, ако во градовите поделени на општини градскиот собор односно околинскиот народен одбор, во смисла на членот 6 став 2 од Правилникот за примена на Законот за придонесот за

станбена изградба, влучи придонесот за станбена изградба што им припаѓа на фондовите за станбена изградба, на одделни општини во составот на тој град, да се уплатува на посебна збирна сметка, средствата остварени на таа збирна сметка ќе се распределуваат помеѓу општините на подрачјето на градот. Износот распределен на таа збирна сметка од збирните сметки под бр. 100 до 106 на оваа наредба Службата на општественото книговодство по налозите што ги издава органот на управата на градскиот односно околинскиот народен одбор надлежен за работите на финансиите врз основа на одлука на градскиот собор односно околинскиот народен одбор донесена во согласност со општинските народни одбори, ќе го распореди на соодветните сметки односно фондови за станбена изградба на односните општини.

При подигањето од Службата на општественото книговодство на средствата за исплата на личните доходи (аконтации) во текот на еден месец, исплатителите на личните доходи што придонесот за станбена изградба, пресметан на личните доходи исплатени за претходниот месец, го уплатиле на повеќе од пет посебни сметки на односните општини и фондови за станбена изградба, можат за наредниот месец придонесот за станбена изградба пресметан на подигнатите средства, привремено сумарно да го уплатат на своја посебна сметка кај оваа организациона единица на Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка односно текушта сметка, со тоа во рок од 15 дена по истекот на месецот да ѝ поднесат на таа организациона единица на Службата на општественото книговодство вирмански налози за распоред (уплатување) на соодветните износи во корист на сметките определени со оваа наредба, односно во корист на фондовите за станбена изградба на кои тој придонес им припаѓа во смисла на чл. 6 и 11а од Правилникот за примена на Законот за придонесот за станбена изградба.

Ако исплатителите на личниот доход од ставот 5 на оваа точка не ѝ поднесат на Службата на општественото книговодство вирмански налози за распоред на придонесот во корист на соодветните сметки односно фондови за станбена изградба во рок од 15 дена по истекот на месецот, спрема нив ќе се преземат мерките предвидени во членот 37 од Правилникот за периодичните пресметки на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 24/62). Покрај тоа, овие исплатители на личните доходи не можат да се користат со одредбите на ставот 5 на оваа точка додека не издадат вирмански налози за распоред на износот на уплатениот придонес во корист на соодветните сметки на односната општина и додека не поминат три месеци по месецот за кој дополнително се издадени вирмански налози.

На збирните сметки од бр. 100 до 106 на оваа наредба ќе се уплатува придонесот за станбена изградба по обврските за текуштата година, како и придонесот за станбена изградба по обврските до крајот на 1962 година ако народната република нема пропишано до 50% од пресметаниот придонес за станбена изградба за 1962 година да се уплатува во фондот за станбена изградба на општината на чие подрачје е седиштето на исплатителот на личниот доход.

Ако народната република пропишала дел од придонесот за станбена изградба да се уплатува во седиштето на исплатителот на личниот доход, придонесот за станбена изградба по обврските за 1962 година исплатителите на личните доходи што придонесот за станбена изградба го уплатуваат за текуштата година на збирните сметки под бр. 100 до 102 на оваа наредба ќе го уплатуваат на збирните сметки, освен придонесот за станбена изградба (20%) што се издвојува и се плаќа на примањата на активните подофицири, офицери, воени службеници и граѓански лица на служба во Југословенската народна армија. Придонесот за станбена изградба по обврските за 1962 година кој се пресметува и се

плаќа на примањата на активните подофицири, офицери, воени службеници и граѓански лица на служба во Југословенската народна армија (делот од 20%) ќе се уплатува, и тоа: до 50% (колку е определено со републичкиот пропис) од тој дел (од 20%) од вкупниот придонес — непосредно во корист на сметката бр. 647-04 на фондот за станбена изградба на општината на чие подрачје е седиштето на единицата на Југословенската народна армија, остатокот од тој дел (од 20%) — на сметката бр. 647-04 на фондот за станбена изградба на општината на чие подрачје е живеалиштето на припадниците на Југословенската народна армија на чии лични доходи е пресметан тој придонес.

Од придонесот за станбена изградба пресметан по обврските за 1962 година од страна на исплатителите на лични доходи што во текуштата година го уплатуваат придонесот на сметките под бр. 103 до 106 од оваа наредба во народните републики што имаат пропишано до 50% од придонесот за 1962 година да се уплатува во корист на фондот за станбена изградба на општината на чие подрачје е седиштето на исплатителот на личниот доход, ќе уплатуваат 80% непосредно во корист на републичкиот фонд за станбена изградба на народната република на чија територија е живеалиштето на работниците, и тоа:

а) Заедницата и претпријатијата во составот на Заедницата на Југословенските железници — на сметката бр. 645-06;

б) Заедницата и претпријатијата во составот на Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони — на сметката бр. 645-07;

в) претпријатијата зачленети во Здружението на стопанските организации на речниот сообраќај — на сметката бр. 645-08;

г) претпријатието „Јадранска линиска пловидба” — на сметката бр. 645-09.

Од тој придонес 20% ќе уплатуваат:

1) дел до 50% (од 20%) — во корист на општинскиот фонд за станбена изградба на општината на чие подрачје е седиштето на овие исплатители на личните доходи и тоа:

а) Заедницата и претпријатијата во составот на Заедницата на Југословенските железници — на сметката бр. 647-06;

б) Заедници и претпријатијата во составот на Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони — на сметката бр. 647-07;

в) претпријатијата зачленети во Здружението на стопанските организации на речниот сообраќај — на сметката бр. 647-08;

г) претпријатието „Јадранска линиска пловидба” — на сметката бр. 647-09;

2) остатокот (од 20%) — во корист на општинскиот фонд за станбена изградба на општината на чие подрачје е живеалиштето на работниците на овие исплатители на личните доходи, и тоа:

а) Заедницата и претпријатијата во составот на заедницата на Југословенските железници — на сметката бр. 647-06;

б) Заедницата и претпријатијата во составот на Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони — на сметката бр. 647-07;

в) претпријатијата зачленети во Здружението на стопанските организации на речниот сообраќај — на сметката бр. 647-08;

г) претпријатието „Јадранска линиска пловидба” на сметката бр. 647-09.

6. Таксата на имот ќе се уплатува:

107) на сметката бр. 845-40-1 — Такса на работен (запрежен) добиток;

108) на сметката бр. 845-40-2 — Такса на орудија за производство;

109) на сметката бр. 845-40-3 — Такса на хибридна лоза

7. Придонесот од прометот на филмови и придонесот од надоместокот за изнајмени увезени филмови ќе се уплатуваат:

110) на сметката бр. 845-50-1 — Придонес од прометот на филмови;

111) на сметката бр. 845-52-1 — Придонес од надоместокот за изнајмени увезени филмови.

8. Надоместокот од сопствениците на моторни и запрежни возила ќе се уплатува:

112) на сметката бр. 845-53-1 — Надоместок од сопствениците на моторни и запрежни возила за одржување на чистотијата на градот.

Б. Уплатување што се врши непосредно на сметките на фондовите

1. Интересот на фондовите во стопанство ќе се уплатува:

113) на сметката бр. 640-03 — Општ инвестиционен фонд — интерес на деловниот фонд на стопанските организации и на деловниот и кредитниот фонд на банките.

На сметката бр. 644-06, а не на сметката бр. 640-03, стопанските организации на угостителството и туризмот ќе го уплатуваат делот од интересот на деловниот фонд над нормата од 2% по обврските до крајот на 1961 година;

114) на сметката бр. 640-10 — Општ инвестиционен фонд — интерес на средствата на општествените инвестициони фондови на политичкотериторијалните единици;

115) на сметката бр. 644-06 — Општински инвестиционен фонд.

На сметката бр. 644-06 ќе уплатуваат интерес на деловниот фонд комуналните стопански организации и стопанските организации на услужното занаетчиство освен градежното, ако сите тие организации на редовен начин го пресметуваат придонесот од доходот и интересот на деловниот фонд. Ако придонесот од доходот го плаќаат во паушален износ, тој придонес садржи и интерес на деловниот фонд и се уплатува на сметката под бр. 40 од оваа наредба.

2. Придонесот од доходот на здравствените установи ќе се уплатува:

116) на сметката бр. 648-04 — Општински здравствен инвестиционен фонд — Придонес од доходот на аптеките;

117) на сметката бр. 648-03 — Општински здравствен инвестиционен фонд — Придонес од доходот на другите здравствени установи.

3. Придонесот за републичкиот фонд за унапредување на издавачката дејност ќе се уплатува:

118) на сметката бр. 666-03 — Други републички фондови.

На сметката бр. 666-03 се уплатува делот од придонесот од доходот што издавачките претпријатија го издвојуваат во републичкиот фонд за унапредување на издавачката дејност (точка 4 став 2 од Одлуката за нормите на придонесот од доходот на стопанските организации).

4. Делот од закупнината за деловни простори и амортизацијата на зградите во општествена сопственост ќе се уплатуваат:

119) на сметката бр. 647-11 — Општински фонд за станбена изградба — дел од закупнината за деловни простории;

120) на сметката бр. 647-12 — Општински фонд за станбена изградба — амортизација на зградите во општествена сопственост.

5. Придонесот за заеднички резерви на стопанските организации ќе се уплатува:

121) на сметката бр. 659-03 — Општински фонд за заеднички резерви на стопанските организации од паушалистите.

На сметката бр. 659-03 ќе го уплатуваат придонесот за заеднички резерви стопанските организации што своите обврски спрема општествената заедница ги извршуваат во паушален износ;

122) на сметката бр. 659-04 — Општински фонд за заеднички резерви на стопанските организации по покачена норма.

На сметката бр. 659-04 ќе го уплатуваат стопанските организации, освен паушалистите, делот од придонесот за заеднички резерви над износот на придонесот пресметан по норма од 3%.

6. Придонесот од прометот на жито ќе се уплатува:

123) на сметката бр. 643-19 — Околиски инвестиционен фонд.

7. Таксата на странски друмски моторни возила ќе се уплатува:

124) на сметката бр. 689-01 — Такса на странски друмски моторни возила.

8. Надоместокот за искористување на земјоделско земјиште ќе се уплатува:

125) на сметката бр. 644-19 — Општински инвестиционен фонд.

9. Дел од премијата за осигурување од пожар ќе се уплатува:

126) на сметката бр. 669-09 — Општински противпожарен фонд.

10. Паричните казни за прекршоци ќе се уплатуваат:

127) на сметката бр. 666-09 — Републички фонд за социјални установи.

11. Месниот самопридонес ќе се уплатува:

128) на сметката бр. 680-02 — Местен самопридонес во пари за одделни делови на општината — од обврзниците на данокот на доход од земјоделство;

129) на сметката бр. 680-03 — Местен самопридонес во пари за одделни делови на општината — од други обврзници.

12. Парични казни ќе се уплатуваат:

130) на сметката бр. 682-02 — Парични казни по решенијата на судовите;

131) на сметката бр. 682-03 — Средства од судски такси за изградба на судски згради.

В. Приходи на фондовите од поранешните години

На сметките под бр. 86 до 127 од оваа наредба ќе се уплатуваат наведените приходи по обврските за текуштата и поранешните години, а приходите по обврските од поранешните години за кои не е определена посебна сметка, ќе се уплатуваат:

132) на сметката бр. 845-80-1 — Такси на друмски моторни возила, освен таксите на странски друмски моторни возила;

133) на сметката бр. 845-80-2 — Такса на друмски запрежни возила.

Г. Придонес за социјално осигурување

Придонесите за социјално осигурување ќе се уплатуваат:

134) на сметката бр. 847 — Збирна сметка на придонесот за социјално осигурување за текуштата година;

135) на сметката бр. 848/1 — Збирна сметка на придонесот за социјално осигурување за 1962 година;

136) на сметката бр. 848/2 — Збирна сметка на придонесот за социјално осигурување по дополнителна општа норма од 2% за 1962 година.

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Даночните обврзници и другите уплатители на приходите на буџетите и фондовите, што ги уплатуваат приходите на сметките определени со оваа наредба, се должни при уплатувањето на приходите на односните сметки да ги напишат на уплатницата (образци на платниот промет бр. 127 и 141) односно на вирманскиот налог (образец на платниот промет бр. 74), покрај оперативниот број на организационата единица на службата на општественото книговодство и бројот на сметката, уште и шифрата на приходот и бројот на општината, според упатствата од Службата на општественото книговодство.

Организационата единица на Службата на општественото књиговодство кај која се врши уплатувањето е должна наведените ознаки да им ги соопшти на уплатителите.

2. Организационата единица на Службата на општественото књиговодство кај кои, во смисла на ова наредба, се водат збирните сметки на буџетите и збирните сметки на заедничките приходи во кои учествуваат повеќе политичко-територијални единици ги распоредуваат средствата од збирните сметки на корисниците на тие приходи (празнење на сметките) на секој 5, 15 и 24 ден во месецот.

Распоредот на средствата од збирните сметки на општественото књиговодство во смисла на членот, освен средствата на општествените фондови за школство, кои се распоредуваат на секој 7, 17, и 26 ден во месецот.

3. Стручни упатства за извршување на оваа наредба издава генералниот директор на Службата на општественото књиговодство во смисла на членот 29 од Законот за општественото књиговодство.

4. Сите приходи уплатени во 1963 година до денот на влегувањето во сила оваа наредба, од сметките на кои се уплатени ќе се пренесат на сметките определени со оваа наредба.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за уплатување одделни видови приходи за буџетите и фондовите на сметките кај Народната банка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/61, 23/61, 5/62, 16/62 и 23/62).

6. Ова наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 12-25280/1

31 декември 1962 година

Белград

Државен секретар
за работите на финансиите,
Киро Глигоров, с. р.

23.

Врз основа на точката 24 од Одлуката за спроведување на ревалоризацијата на основните средства и на средствата на заедничката потрошувачка на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/62 и 53/62), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА КНИЖЕЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА И НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Стопанските организации и други организации, што во смисла на Законот за ревалоризацијата на основните средства и на средствата на заедничката потрошувачка на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/62 и 53/62) и Одлуката за спроведување на ревалоризацијата на основните средства и на средствата на заедничката потрошувачка на стопанските организации ја извршиле ревалоризацијата на основните средства и средствата на заедничката потрошувачка со состојбата на 30 јуни 1962 година, се должни да ги книжат резултатите од ревалоризацијата на основните средства и на средствата на заедничката потрошувачка во своите деловни книги под 31 декември 1962 година.

2. Стопанските и други организации што ја извршиле ревалоризацијата од точката 1 на оваа наредба се должни пред книжењето на резултатите од ревалоризацијата, во смисла на Упатството за спроведување на пописот (инвентарисањето) кај стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“,

бр. 53/56, 50/59, 49/60 и 50/61), во деловните книги да извршат книжења на сите разлики утврдени во елаборатот за извршениот попис, според состојбата и вредностите пред извршената ревалоризација.

3. Ако при пописот се утврди дека некој предмет од основните средства и од средствата на заедничката потрошувачка што требало да се опфатат со ревалоризацијата не се ревалоризирани, стопанските организации дополнително ќе ги ревалоризираат таквите предмети под 31 декември 1962 година.

4. Ако по извршената ревалоризација одделни предмети од основните средства или од средствата на заедничката потрошувачка се продадени односно пренесени без надоместок врз друга стопанска организација, стопанската организација што ја извршила продажбата односно пренесувањето без надоместок е должна да ѝ ги достави на стопанската организација на која ѝ се предметите продадени односно врз која се пренесени — сите елементи на ревалоризацијата, врз основа на кои стопанската организација кај која овие предмети ќе се затечат на 31 декември 1962 година ќе ги изврши потребните книжења.

5. Стопанските организации се должни да ги прокнижат резултатите од ревалоризацијата на основните средства и на средствата на заедничката потрошувачка под 31 декември 1962 година на следниот начин:

1) вредноста на предметите искажана на соодветните конта од групите:

00 — Основни средства

02 — Заеднички основни средства

04 — Средства на заедничката потрошувачка
Ќе ја наголемат за износот на разликата настаната поради ревалоризацијата.

На начинот од ставот 1 на оваа точка ќе се постапи и во поглед на книжењето на соодветните конта од групата 01 — Исправка на вредноста на основните средства, како и на соодветните аналитички конта во рамките на контоа 021 — Исправка на вредноста на заедничките основни средства и 049 — Исправка на вредноста на средствата на заедничката потрошувачка;

2) за разликата во вредноста на основните средства настаната по извршената ревалоризација на основните средства што му припаѓаат на деловниот фонд, ќе се одобри посебното аналитичко конто во рамките на контоа 900 — Деловен фонд;

3) за разликата во вредноста на основните средства настаната по извршената ревалоризација на основните средства што не му припаѓаат на деловниот фонд бидејќи се набавени од кредити, ќе се одобри посебното конто 926 — Разлика во вредноста на основните средства настаната по извршената ревалоризација.

Делот на разликата на вредноста на основните средства што му припаѓа на деловниот фонд во смисла на одредбите од оваа наредба, ѝ одговара на сразмерата во која вредноста на основните средства содржана во деловниот фонд учествува во вкупната вредност на основните средства на стопанската организација.

Вредноста на основните средства што се во состав на деловниот фонд се утврдува на тој начин што од вкупната вредност на основните средства се одбива износот на неизмирени обврски по основот на кредити за основни средства (конто 910).

Сразмерата од ставот 2 на одредбата под 3 од оваа точка се пресметува со примена на формулата:

$$\text{Сразмерата (\%)} = \frac{\text{вредноста на основните средства во деловниот фонд} \times 100}{\text{вкупната вредност на сите основни средства}}$$

Со примена на добиениот процент врз вкупниот износ на разликата на ревалоризацијата се утврдува делот на таа разлика што му припаѓа на де-

ловниот фонд (конто 900), а остатокот на разликата се книги во корист на посебното конто 926 — Разлика во вредноста на основните средства настаната по извршената ревалоризација;

4) за разликата во вредноста на средствата на заедничката потрошувачка настаната по извршената ревалоризација на средствата на заедничката потрошувачка што му припаѓаат на фондот на заедничката потрошувачка ќе се одобри посебното аналитичко конто во рамките на конто 940 — Фонд на заедничката потрошувачка;

5) за разликата во вредноста на средствата на заедничката потрошувачка настаната по извршената ревалоризација на средствата на заедничката потрошувачка што не му припаѓаат на фондот на заедничката потрошувачка бидејќи се набавени од кредити, ќе се одобри посебното конто 946 — Разлика во вредноста на средствата на заедничката потрошувачка настаната по извршената ревалоризација.

Делот на разликата на вредноста на средствата на заедничката потрошувачка што му припаѓа на фондот на заедничката потрошувачка во смисла на одредбите од оваа наредба, и одговара на сразмерата во која вредноста на средствата на заедничката потрошувачка содржана во фондот на заедничката потрошувачка учествува во вкупната вредност на сите средства на заедничката потрошувачка на стопанската организација.

Вредноста на средствата на заедничката потрошувачка што се во состав на фондот на заедничката потрошувачка се утврдува на тој начин што од вкупната вредност на средствата на заедничката потрошувачка ќе се одбие износот на неизмирени обврски по основот на кредити за средства на заедничката потрошувачка (конто 919).

Сразмерата од ставот 2 на одредбата под 5 од оваа точка се пресметува со примена на формулата:

$$\text{сразмерата (\%)} = \frac{\text{вредноста на средствата на заедничката потрошувачка на фондот на заедничката потрошувачка} \times 100}{\text{вкупната вредност на сите средства на заедничката потрошувачка}}$$

Со примена на добиениот процент врз вкупниот износ на разликата на ревалоризацијата на средствата на заедничката потрошувачка се утврдува делот на таа разлика што му припаѓа на фондот на заедничката потрошувачка (конто 940), а остатокот на разликата се книги во корист на посебното конто 946 — Разлика во вредноста на средствата на заедничката потрошувачка настаната по извршената ревалоризација.

6. Во обрасците според кои се составува завршната сметка на стопанските организации за 1962 година, и тоа во:

1) образецот бр. 1 — Биланс на 31 декември 1962 година,

2) образецот бр. 2 — Заклучен лист на 31 декември 1962 година,

3) образецот бр. 11 — Биланс на 31 декември 1962 година,

4) образецот бр. 14 — Утврдување на вкупниот приход и распределба на доходот за 1962 година, ќе се искаже вредноста на основните средства и на средствата на заедничката потрошувачка на стопанската организација по книжењето на резултатите од ревалоризацијата.

7. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 12-24697/1

10 јануари 1963 година

Белград

Државен секретар
за работите на финансиите,
Киро Глигоров, с.р.

24.

Врз основа на членот 12 од Законот за сојузните органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56, 44/60 и 22/62), во врска со точката 1 од Одлуката за прегледот на завршните сметки на државните органи, самостојните установи и фондовите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/62), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите пропишува

УПАТСТВО

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕГЛЕД НА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА ФОНДОВИТЕ ЗА СТАЊБЕНА ИЗГРАДБА

1. Во Упатството за составување и преглед на завршните сметки на фондовите за станбена изградба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/63) по точката 27 се додава нова точка 27а, која гласи:

„27а. Збирните прегледи на завршните сметки од точ. 26 и 27 на ова упатство Службата на општественото книговодство ги составува врз основа на обрасците ЗРФСИ-1, ЗРФСИ-2, ЗРФСИ-3 и ЗРФСИ-4. Составувањето на збирните прегледи врз основа на податоците од табелите 1 до 7 ќе го регулира Службата на општественото книговодство со свое упатство.“

2. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 16-22992/8

11 јануари 1963 година

Белград

Државен секретар
за работите на финансиите,
Киро Глигоров, с.р.

25.

Врз основа на членот 70 став 1 точка 3 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62 и 16/62), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трговија и туризам издава

НАРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИСПОРАКА НА РОТО-ХАРТИЈА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ ПОТРОШУВАЧИ ВО 1963 ГОДИНА

1. За 1963 година се утврдува за потребите на новинските претпријатија и новинските установи контингентот на рото-хартитија гр/м² 50/52 во количина од 40.000 тона.

Количината на рото-хартитија од ставот 1 на оваа точка ќе ја испорачи Товарна целулозе ин папирја „Гуро Салај“, Видем Кришко.

Договорите за купување и продажба на рото-хартитија ќе ги склучуваат со Товарна целулозе ин папирја „Гуро Салај“ новинските претпријатија и новинските установи во количините за кои овие претпријатија и установи ќе се договорат во Деловното здружение на новинските претпријатија и новинските установи.

2. Товарна целулозе ин папирја „Гуро Салај“ и потрошувачите определени со оваа наредба се должни на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трговија и туризам да му достават на негово барање податоци за производството, испораките и залихите на рото-хартитија.

2. Товарна целулозе ин папирја „Гуро Салај“ е должна да му ги пријави на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трговија и туризам количините на рото-хартитија што ќе ги произведе над контингентот од точката 1 став 1 на оваа наредба, како и количините што во рамките на определениот контингент ќе останат недоговорени или неиспорачани. Овие количини дополнително ќе ги распредели Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трговија и туризам.

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 65/1

7 јануари 1963 година
Белград

Секретар
за трговија и туризам,
Марјан Брецељ, с. р.

26.

Врз основа на членот 70 став 1 точка 3 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62 и 16/62), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трговија и туризам издава

НАРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИСПОРАКА НА РЕЖАНА ГРАФА ОД ЕЛА-СМРЕКА И БОР ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ ПОТРОШУВАЧИ ЗА 1963 ГОДИНА

1. За 1963 година се утврдува контингентот на режана графа од ела-смрека и бор, и тоа: од 31.000 м³ од ела-смрека и 4.000 м³ од бор во димензиите и квалитетот според JUS D.C1.041 и JUS D.C1.042, за потребите:

- 1) на ремонтните и производствените претпријатија на шински возила (вагони):
 - а) режана графа од ела смрека 20.000 м³
 - б) режана графа од бор 3.000 м³
- 2) на железничките транспортни претпријатија:
 - а) режана графа од ела-смрека 11.000 м³
 - б) режана графа од бор 1.000 м³

2. Договорите за купување и продажба на режана графа од ела-смрека и бор ќе ги склучуваат претпријатијата на дрвната индустрија со потрошувачите според распоредот (програмата) што ќе го утврди Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трговија и туризам на предлог од Сојузната стопанска комора — Совет за шумарство, дрвна индустрија и хартија и од Заедницата на Југословенските железници.

3. Претпријатијата на дрвната индустрија се должни во текот на 1963 година да ја испорачат режана графа од ела-смрека и бор во количините, димензиите и квалитетот определени во точката 1 од оваа наредба.

4. Претпријатијата на дрвната индустрија и потрошувачите определени во точката 1 од оваа наредба, се должни да му доставуваат на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трговија и туризам на негово барање податоци за производството на режана графа од ела-смрека и бор, како и за испораките, залихите и потрошувачката на тие производи.

5. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 66/1

7 јануари 1963 година
Белград

Секретар
за трговија и туризам,
Марјан Брецељ, с. р.

27.

Врз основа на членот 4 став 2 од Уредбата за Сојузниот завод за цени („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/62), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општи стопански работи издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ШТО СЕ ОПФАКААТ СО КОНТРОЛАТА НА ЦЕНИТЕ

1. Во производите за кои контролата на цените во производството ја врши Сојузниот завод за цени спаѓаат и:

- 1) бизмутот,
- 2) среброт,
- 3) полимерните фосфати.

2. Со производите од точката 1 од оваа наредба се дополнува бројот на производите за кои се врши контрола на цените во производството наведени во Списокот кој е составен дел од Упатството за спроведување на Одлуката за евиденција и контрола на цените на определени производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/58, 49/58, 2/59, 30/59, 41/59, 1/60, 6/60, 8/60, 11/60, 15/60, 20/60, 27/60, 31/60, 41/60, 44/60, 51/60, 4/61, 8/61, 9/61, 19/61, 20/61, 25/61, 28/61, 45/61, 51/61, 3/62, 28/62 и 30/62).

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 41/1

9 јануари 1963 година
Белград

Секретар
за општи стопански работи,
Никола Цуверовиќ, с. р.

28.

Врз основа на членот 16 точка 9 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58, 18/59 и 9/61), по предлог од Сојузното јавно обвинителство, Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за правосудни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈАТА НА ОКРУЖНИТЕ И ОКОЛИСКИТЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА

1. Во Решението за утврдување на подрачјата на окружните и околските јавни обвинителства („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/59, 2/60, 51/60, 1/62, 10/62 и 38/62) во одделот I под „А. Во Народна Република Србија“, во точката 4 на крајот на одредбата под б) точката се заменува со точка и запирка и се додаваат две нови одредби, кои гласат:

„в) Околското јавно обвинителство во Неготин за подрачјето на околските судови во Неготин, Доњи Милановац, Јабуковац и Салаш;

г) Околското јавно обвинителство во Кладово за подрачјето на Околскиот суд во Кладово.“

2. Во точката 6 на крајот на одредбата под б) точката се заменува со точка и запирка и се додава нова одредба под в), која гласи:

„в) Околското јавно обвинителство во Нови Пазар за подрачјето на околските судови во Нови Пазар, Сјеница и Тутин.“

3. Точ. 10, 12 и 15 се бришат.

4. Во точката 19 на крајот на одредбата под б) точката се заменува со точка и запирка и се додава нова одредба под в), која гласи:

„в) Околското јавно обвинителство во Приполе за подрачјето на околските судови во Нова Варош, Прибој и Приполе.“

5. Точката 31 се брише.

6. Во точката 34 на крајот на одредбата под б) точката се заменува со точка и запирка и се додава нова одредба под в), која гласи:

„в) Околското јавно обвинителство во Гњилане за подрачјето на околските судови во Гњилане, Витина и Косовска Каменица.“

7. Одделот I под „Б. Во Народна Република Хрватска“ се менува и гласи:

„1. Окружното јавно обвинителство I во Загреб за дел од подрачјето на Окружниот суд во Загреб, што го опфаќа подрачјето на околските судови I и III во Загреб и дел од подрачјето на Околскиот суд II во Загреб (подрачје на општините Чрномерец и Трешњевка);

а) Околското јавно обвинителство I во Загреб за подрачјето на Околскиот суд за град Загреб I;

б) Околското јавно обвинителство II во Загреб за дел од подрачјето на Околскиот суд за град За-

греб II, што го опфаќа подрачјето на општините Чрномерец и Трешњевка;

в) Околинското јавно обвинителство III во Загреб за подрачјето на Околинскиот суд за град Загреб III.

2. Окружното јавно обвинителство II во Загреб за дел од подрачјето на Окружниот суд во Загреб, што го опфаќа подрачјето на околинските судови во Доња Стубица, Дуго Село, Јастребарско, Клањец, Крапина, Преграда, Самобор, Велика Горица, Забок, Златар и Зелина и дел од подрачјето на Околинскиот суд за град Загреб II (подрачјето на општината Запрешки);

а) Околинското јавно обвинителство во Крапина за подрачјето на околинските судови во Доња Стубица, Клањец, Крапина, Преграда, Забок и Златар;

б) Околинското јавно обвинителство IV во Загреб за подрачјето на околинските судови во Дуго Село, Јастребарско, Самобор, Велика Горица и Зелина и дел од подрачјето на Околинскиот суд за град Загреб II, што го опфаќа подрачјето на општината Запрешки.

3. Окружното јавно обвинителство во Бјеловар за подрачјето на Окружниот суд во Бјеловар;

а) Околинското јавно обвинителство во Бјеловар за подрачјето на околинските судови во Бјеловар, Чазма и Гарешница;

б) Околинското јавно обвинителство во Дарувар за подрачјето на околинските судови во Дарувар, Грубишно Поле и Пакрац;

в) Околинското јавно обвинителство во Копривница за подрачјето на околинските судови во Гурбевач и Копривница;

г) Околинското јавно обвинителство во Крижевци за подрачјето на околинските судови во Крижевци и Врбовец;

д) Околинското јавно обвинителство во Вировитица за подрачјето на Околинскиот суд во Вировитица.

4. Окружното јавно обвинителство во Осиек за подрачјето на Окружниот суд во Осиек;

а) Околинското јавно обвинителство во Бели Манастир за подрачјето на Околинскиот суд во Бели Манастир;

б) Околинското јавно обвинителство во Нашице за подрачјето на околинските судови во Доњи Михољцац, Нашице, Ораховица и Подравска Слатина;

в) Околинското јавно обвинителство во Осиек за подрачјето на околинските судови во Гаково, Осиек и Валово;

г) Околинското јавно обвинителство во Винковци за подрачјето на околинските судови во Винковци и Жупања;

д) Околинското јавно обвинителство во Вуковар за подрачјето на Околинскиот суд во Вуковар.

5. Окружното јавно обвинителство во Дубровник за подрачјето на Окружниот суд во Дубровник;

Околинското јавно обвинителство во Дубровник за подрачјето на околинските судови во Дубровник и Корчула.

6. Окружното јавно обвинителство во Госпик за подрачјето на Окружниот суд во Госпик;

Околинското јавно обвинителство во Госпик за подрачјето на околинските судови во Доњи Лапац, Госпик, Грачац, Оточац и Титова Кореница.

7. Окружното јавно обвинителство во Карловац за подрачјето на Окружниот суд во Карловац;

Околинското јавно обвинителство во Карловац за подрачјето на околинските судови во Карловац, Огулин, Слуњ, Воиник во Вргиност.

8. Окружното јавно обвинителство во Пула за подрачјето на Окружниот суд во Пула;

Околинското јавно обвинителство во Пула за подрачјето на околинските судови во Бује, Лабин, Пазин, Пореч, Пула и Ровињ.

9. Окружното јавно обвинителство во Ријека за подрачјето на Окружниот суд во Ријека;

Околинското јавно обвинителство во Ријека за подрачјето на околинските судови во Цриквеница, Делнице, Крк, Мали Лоцињ, Опатија, Паг, Ријека и Сењ.

10. Окружното јавно обвинителство во Сисак за подрачјето на Окружниот суд во Сисак;

а) Околинското јавно обвинителство во Кутина за подрачјето на околинските судови во Иваниќ-Град, Кутина и Новска;

б) Околинското јавно обвинителство во Сисак за подрачјето на околинските судови во Двор, Глина, Костајница, Петриња и Сисак.

11. Окружното јавно обвинителство во Славонска Пожега за подрачјето на Окружниот суд во Славонска Пожега;

а) Околинското јавно обвинителство во Нова Градишка за подрачјето на Околинскиот суд во Нова Градишка;

б) Околинското јавно обвинителство во Славонски Брод за подрачјето на Околинскиот суд во Славонски Брод;

в) Околинското јавно обвинителство во Славонска Пожега за подрачјето на Околинскиот суд во Славонска Пожега.

12. Окружното јавно обвинителство во Сплит за подрачјето на Окружниот суд во Сплит;

а) Околинското јавно обвинителство во Макарска за подрачјето на околинските судови во Макарска и Метковик;

б) Околинското јавно обвинителство во Сплит за подрачјето на околинските судови во Имотски, Омиш, Сив, Сплит, Стариград, Супетар и Трогир.

13. Окружното јавно обвинителство во Шибеник за подрачјето на Окружниот суд во Шибеник;

а) Околинското јавно обвинителство во Книн за подрачјето на Околинскиот суд во Книн;

б) Околинското јавно обвинителство во Шибеник за подрачјето на околинските судови во Дрниш и Шибеник.

14. Окружното јавно обвинителство во Вараждин за подрачјето на Окружниот суд во Вараждин;

а) Околинското јавно обвинителство во Чаковец за подрачјето на околинските судови во Чаковец и Прелог;

б) Околинското јавно обвинителство во Вараждин за подрачјето на околинските судови во Иванец, Лудбрег, Нови Мароф и Вараждин.

15. Окружното јавно обвинителство во Задар за подрачјето на Окружниот суд во Задар;

Околинското јавно обвинителство во Задар за подрачјето на околинските судови во Бенковац и Задар.

8. Ова решение влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 03-991/1

19 декември 1962 година

Белград

Секретар

за правосудни работи,
др Јосип Хрнчковиќ, с. р.

29.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ЕКСПЛОАТАЦИЈАТА НА ШУМИ

1. Престанува да важи југословенскиот стандард:

Дрво за целулоза и дрвесина — — JUS D.B5.020 донесен со Решението за југословенските стандарди за необработено и обработено дрво („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/55).

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение престанува да важи на 30 април 1963 година.

3. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Дрво за целулоза и дрвесина — — JUS D.B5.020 Конструкција на дрвени столбови за телекомуникациони водови:

Дрвени пречници за 2 носачи —	JUS D.B2.050
Дрвени пречници за 4 носачи —	JUS D.B2.051
Дрвени пречници за 6 носачи —	JUS D.B2.052
Дрвени пречници за 8 носачи —	JUS D.B2.053
Двојник — — — — —	JUS D.B2.054
Напоредна двојка — — — — —	JUS D.B2.055
Чаталесто упориште — — — — —	JUS D.B2.056
Тростолб — — — — —	JUS D.B2.057
Продолжување на дрвени упоришта — — — — —	JUS D.B2.058

Упоришта за поголеми распони — — — — — JUS D.B2.059
 Заштита на вградени дрвени столбови за телекомуникациони водови од механичко оштетување — — — — — JUS D.B5.070

4. Југословенските стандарди од точката 3 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

5. Југословенските стандарди од точката 3 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 мај 1963 година.

Бр. 06-54/1
 7-јануари 1963 година
 Белград

Директор
 на Југословенскиот завод
 за стандардизација,
 инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

30.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Испитување на отпорноста на природниот камен спрема абењето со шлифоване — — — — — JUS V.B8.015

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 мај 1963 година.

Бр. 18-50/1
 7 јануари 1963 година
 Белград

Директор
 на Југословенскиот завод
 за стандардизација,
 инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

31.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА НА ДРВО

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Мозаик-паркет — — — — — JUS D.D5.021

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 мај 1963 година.

Бр. 06-57/1
 7 јануари 1963 година
 Белград

Директор
 на Југословенскиот завод
 за стандардизација,
 инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

32.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА КОНЗЕРВИРАЊЕТО НА ДРВО

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Конзервирање на дрво. Импрегнација на влажни дрвени столбови за водови со раствори на сол JUS D.T4.024.

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 мај 1963 година.

Бр. 06-56/1
 7 јануари 1963 година
 Белград

Директор
 на Југословенскиот завод за стандардизација
 инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

33.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА АМБАЛАЖАТА ОД ДРВО

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Амбалажа од дрво:

Сандак за пекарски квасец, со

содржина од 4 кр — — — — — JUS D.F1.321

Сандак за пекарски квасец, со

содржина од 8 кр — — — — — JUS D.F1.322

Сандак за пекарски квасец, со

содржина од 12 кр — — — — — JUS D.F1.323

Сандак за пекарски квасец, со

содржина од 20 кр — — — — — JUS D.F1.324

Сандак за бруке од типот А — JUS D.F1.325

Сандак за бруке од типот В — JUS D.F1.326

Сандак од бруке од типот С — JUS D.F1.327

Сандак за бруке од типот D — JUS D.F1.328

Сандак за бруке од типот E — JUS D.F1.329

Сандак за бруке од типот F — JUS D.F1.330

Сандак за бруке од типот G — JUS D.F1.331

Сандак за бруке од типот H — JUS D.F1.332

Сандак за бруке од типот K — JUS D.F1.333

Сандак за бруке од типот L — JUS D.F1.334

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 мај 1963 година.

Бр. 06-53/1
7 јануари 1963 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

34.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЦЕВНИ ПРИРАБНИЦИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Челични цевни прирабници со грло за заварување. Облик на жлебот за сочелен завар на цевката и на грлото на прирабницата — — — — —	JUS M.B6.025
Цевни прирабници. Вложен прстен за спој на две прирабници со кружен жлеб на затнувачката површина — — — — —	JUS M.B6.026
Цевни прирабници. Мери на прстенестата избочина и жлебот на затнувачката површина на прирабница за NP = 25 до 100 — — — — —	JUS M.B6.027
Цевни прирабници. Приклучни мери за прирабници за NP = 2,5 и NP = 6 — — — — —	JUS M.B6.030
Цевни прирабници. Приклучни мери за прирабници за NP = 10 и NP = 16 — — — — —	JUS M.B6.031
Цевни прирабници. Приклучни мери за прирабници за NP = 25 и NP = 40 — — — — —	JUS M.B6.032
Цевни прирабници. Приклучни мери за прирабници за NP = 64 и NP = 100 — — — — —	JUS M.B6.033
Цевни прирабници. Приклучни мери за прирабници за NP = 160 и NP = 250 — — — — —	JUS M.B6.034
Цевни прирабници. Приклучни мери за прирабници за NP = 320 и NP = 400 — — — — —	JUS M.B6.035
Цевни прирабници. Прирабници прилеани, од сив лив NP = 2,5 — — — — —	JUS M.B6.050
Цевни прирабници. Прирабници прилеани, од сив лив NP = 6 — — — — —	JUS M.B6.051
Цевни прирабници. Прирабници прилеани, од сив лив NP = 10 — — — — —	JUS M.B6.052
Цевни прирабници. Прирабници прилеани, од сив лив NP = 16 — — — — —	JUS M.B6.053
Цевни прирабници. Прирабници прилеани, од сив лив NP = 25 — — — — —	JUS M.B6.054
Цевни прирабници. Прирабници прилеани, од бронза NP = 6 — — — — —	JUS M.B6.058
Цевни прирабници. Прирабници прилеани, од бронза NP = 10 — — — — —	JUS M.B6.059
Цевни прирабници. Прирабници прилеани, од бронза NP = 16 — — — — —	JUS M.B6.060
Цевни прирабници. Прирабници прилеани, од бронза NP = 25 — — — — —	JUS M.B6.061
Цевни прирабници. Прирабници прилеани, од челичен лив NP = 16 — — — — —	JUS M.B6.064
Цевни прирабници. Прирабници прилеани, од челичен лив NP = 25 — — — — —	JUS M.B6.065

Цевни прирабници. Прирабници прилеани, од челичен лив NP = 40 JUS M.B6.066
Цевни прирабници. Прирабници прилеани, од челичен лив NP = 64 JUS M.B6.067
Цевни прирабници. Прирабници прилеани, од челичен лив NP = 100 JUS M.B6.068

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1963 година.

Бр. 11-98
7 јануари 1963 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

35.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КЕРАМИЧКИ ПЛОЧИЧКИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Керамички плочички. Глазирани сидни плочички. Дефиниција, видови, класификација и методи на испитувањето — — — — —	JUS B.D1.300
Керамички плочички. Глазирани рамни сидни плочички. Форма, димензии и класи — — — — —	JUS B.D1.301
Керамички плочички. Неглазирани плочички. Дефиниција, видови, квалитет и методи на испитувањето	JUS B.D1.310
Керамички плочички. Неглазирани подни плочички. Форма, димензии и класи — — — — —	JUS B.D1.320
Керамички плочички. Неглазирани клинкер-плочички. Форма, димензии и класи — — — — —	JUS B.D1.321
Керамички плочички. Неглазирани фазонски парчиња. Форма, димензии и класи — — — — —	JUS B.D1.322
Керамички плочички. Неглазирани фасадни плочички. Форма, димензии и класи — — — — —	JUS B.D1.325
Керамички плочички. Неглазирани мозаик-плочички. Форма, димензии и класи — — — — —	JUS B.D1.330
Керамички плочички. Испитување на отпорноста спрема појавата на лавосост — — — — —	JUS B.D8.450
Керамички плочички. Испитување на отпорноста на глазурата спрема киселините и алкалиите — — — — —	JUS B.D8.460

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 мај 1963 година.

Бр. 17-52/1
7 јануари 1963 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

36.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Надворешни гуми за слободни тркала на земјоделски машини, орудија и приколички — — — — — JUS G.E3.804

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јуни 1963 година.

Бр. 14-51/1

7 јануари 1963 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славолуб Виторовиќ, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 39 став 1 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56 и 44/57) во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СЕКРЕТАРОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ИНФОРМАЦИИ**

Се разрешува од должноста секретар на Сојузниот извршен совет за информации Богдан Осолник, поради одење на друга должност.

Б. бр. 111

29 декември 1962 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува секретарот, Потпретседател,
Мома Марковиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Според укажаната потреба, а согласно со членот 39 став 1 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56 и 44/57) во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ИНФОРМАЦИИ**

За вршител на должноста секретар на Сојузниот извршен совет за информации се определува

Олга Креачиќ, помошник секретар во Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за информации.

Б. бр. 112

29 декември 1962 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува секретарот, Потпретседател,
Мома Марковиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на чл. 3 и 4 од Законот за формирањето на единствени стопански комори („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/62) во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И СЕКРЕТАРИ НА СОЈУЗНАТА СТОПАНСКА КОМОРА**

Во Сојузната стопанска комора се разрешуваат од функцијата на претседател и секретар на секцијата, и тоа:

1. инж. Марјан Брили, — од функцијата на претседател, Душан Царевиќ на секретар на Секцијата за градежништво;

2. Тоне Фајфар, — од функцијата на претседател на Секцијата за занаетчиство;

3. Милош Стаматовиќ, — од функцијата на претседател на Секцијата за сообраќај и

4. инж. Владимир Вујовиќ, — од функцијата на претседател, а инж. Драго Паранас, на секретар на Секцијата за индустрија.

Б. бр. 2

10 јануари 1963 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за Институтот за меѓународна политика и стопанство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/62) во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА И СТОПАНСТВО**

1. За членови на Советот на Институтот за меѓународна политика и стопанство се именуваат, и тоа:

1. Душан Драгосавац, потпретседател на Сојузната стопанска комора;

2. Воин Гузина, помошник државен секретар во Државниот секретаријат за надворешни работи;

3. Михајло Јаворски, помошник државен секретар во Државниот секретаријат за надворешни работи;

4. Лазар Мјосов, директор и главен уредник на „Борба“;

5. Коча Поповиќ, државен секретар за надворешни работи;

6. др Јоже Вилфан, потпретседател на Извршниот совет на НР Словенија.

II. Во Советот на Институтот по еден член делегираат: Заедницата на југословенските универзитети, Сојузот на здруженијата на правниците на Југославија и Сојузот на здруженијата на економистите на Југославија.

III. Определен број членови на Советот избира научно-стручниот колектив на Институтот.

IV. Директорот на Институтот по својата положба е член на Советот.

V. Советот од редот на своите членови избира претседател на Советот.

Б. бр. 3

14 јануари 1963 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 29 од 28 ноември 1962 година објавува:

Закон за изградба на инвестициони објекти;

Закон за измени и дополненија на Законот за здравствената заштита и здравствената служба;

Закон за основување Технички факултет во Титоград;

Закон за социјалните установи;

Закон за продолжување мандатот на општинските народни одбори;

Одлука за измени и дополненија на буџетот на Народна Република Црна Гора за 1962 година.

ОБРАСЦИТЕ

ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА ФОНДОВИТЕ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА

кои се составен дел од Упатството за составување и преглед на завршните сметки на фондовите за станбена изградба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/63), објавени се како Додаток на „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/63 и можат да се добијат преку Продавната служба на „Службен лист на ФНРЈ“, Белград, Јована Ристиќа ул. 1. Жиро сметка 101-13-602-32.

ОБРАСЦИТЕ

ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

кои се составен дел од Правилникот за извршување на Уредбата за завршната сметка на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/63) објавени се како Додаток на „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/63 и можат да се добијат преку Продавната служба на „Службен лист на ФНРЈ“, Белград, Јована Ристиќа ул. 1. Жиро-сметка 101-13-602-32.

СОДРЖИНА

	Страна
18. Правилник за извршување на Уредбата за завршната сметка на стопанските организации за 1962 година — — —	25
19. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за единствениот контен план на стопанските организации — —	35
20. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за службената облека на службениците на царинската служба —	37
21. Наредба за мерките за безбедност на сообраќајот на деловите од меѓународниот пат Осипаоница—Ниш—Скопје —	37
22. Наредба за сметките кај Службата на општественото книговодство на кои се уплатуваат одделни видови приходи на буџетите и фондовите — — — — —	38
23. Наредба за книжење на резултатите од ревалоризацијата на основните средства и на средствата на заедничката потрошувачка на стопанските организации —	45
24. Упатство за дополние на Упатството за составување и преглед на завршните сметки на фондовите за станбена изградба — — — — —	46
25. Наредба за задолжителна испорака на рото-харија за определени категории потрошувачи во 1963 година — — —	46
26. Наредба за задолжителна испорака на режана граѓа од ела-смреќа и бор за потребите на определени категории потрошувачи за 1963 година — — — — —	47
27. Наредба за определување на одделни производи што се опфаќаат со контролата на цените — — — — —	47
28. Решение за измени и дополненија на Решението за утврдување на подрачјата на окружните и околицките јавни обвинителства — — — — —	47
29. Решение за југословенските стандарди од областа на експлоатацијата на шуми —	48
30. Решение за југословенскиот стандард од областа на градежништвото — — —	49
31. Решение за југословенскиот стандард од областа на индустријата на дрво — —	49
32. Решение за југословенскиот стандард од областа на конзервирањето на дрво —	49
33. Решение за југословенските стандарди од областа на амбалажата од дрво — — —	49
34. Решение за југословенските стандарди за цевни прирабници — — — — —	50
35. Решение за југословенските стандарди за керамички плочички — — — — —	50
36. Решение за југословенскиот стандард од областа на моторните возила — — —	51